



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 10 јуни 2003
Скопје

Број 38

Год. LIX

Претплатата за 2003 година изнесува
9.200 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 300000000188798

891.

УКАЗ БР. 63

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 58, 63, став 7 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува и поставува по мирновремена и воена формација

за заменик на началникот на Генералштабот за борбена готовност и операции во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Генерал-мајорот Стојановски Насте Мирослав

ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал потполковник, лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 1007959450089

До сега: командант на 1. пешадиска бригада во Командата на КОВ во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на 18.06.2003 година.

Бр. 07-649
30 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

892.

УКАЗ БР. 64

Врз основа на член 18, став 1, точка 11 од Законот за одбрана ("Службен весник на Република Македонија" бр. 42/2001) и член 58, 63, став 7 од Законот за служба во Армијата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2002)

Се унапредува и поставува по мирновремена и воена формација

за заменик на началникот на Генералштабот за цивилно воени односи во Генералштабот на Армијата на Република Македонија

Генерал-мајорот Адил Беџет Газафер

ФЧ: генерал-мајор, по формација: генерал потполковник, лична ВЕС: 31140, ЕМБГ: 0512947910028

До сега: командант на Командата за обука во Генералштабот на Армијата на Република Македонија.

Овој указ да се изврши на 31.07.2003 година.

Бр. 07-650
30 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

893.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за енергетика, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2003 година.

Бр. 07-2588/1
30 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА

Член 1

Во Законот за енергетика ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/97, 40/99, 98/00 и 94/02), во членот 11-а по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

"Регулаторната комисија има својство на правно лице."

Член 2

Во членот 11-б по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Функцијата член на Регулаторната комисија се врши професионално."

Член 3

Во членот 11-в став 2 по зборовите: "Регулаторната комисија" се додаваат зборовите: "освен на членовите од првиот состав,".

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

"Со денот на именувањето за член на Регулаторната комисија, на именуваното лице му мирува работниот однос."

Член 4

Во членот 11-д ставот 1 се менува и гласи:

"На членот на Регулаторната комисија му престанува членството со разрешување од вршење на таа функција пред истекот на мандатот на негово барање во случај на болест поради која нема да биде во состојба да ги извршува своите задачи, ако е на издржување казна затвор во траење повеќе од шест месеци или кога работи спротивно од одредбите на овој закон."

Во ставот 2 зборовите: "Собранието на Република Македонија" се заменуваат со зборовите: "Владата на Република Македонија, заради доставување на предлог до Собранието на Република Македонија".

Член 5

Членот 11-с се менува и гласи:

"Против поединечните акти на Регулаторната комисија може да се поднесе жалба до Комисијата за решавање на жалби во областа на енергетиката (во натамошниот текст: Комисија за жалби). Жалбата не го одлага извршувањето на одлуката на Регулаторната комисија.

Комисијата за жалби е составена од три члена и нивни заменици. Членовите и претседателот, кој е еден од членовите, и нивните заменици, на предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија ги именува и разрешува Собранието на Република Македонија.

За член на Комисијата за жалби и негов заменик, може да биде именувано лице со најмалку завршено високо образование и со искуство од најмалку десет години во областа на енергетиката.

Мандатот на именуваните членови на Комисијата за жалби и на нивните заменици, во првиот состав е:

- за еден член - три години,
- за еден член - четири години и
- за еден член - пет години.

Мандатот на секој член на Комисијата за жалби и на нивните заменици, освен на членовите и на нивните заменици од првиот состав, изнесува пет години и ниту еден член не може да биде на таа функција повеќе од два мандата. Мандатот на членовите од првиот состав може да биде продолжен најмногу за уште пет години.

Ако на член на Комисијата за жалби, односно негов заменик, му престане членството пред истекот на неговиот мандат, на предлог на надлежното тело на Собранието, Собранието на Република Македонија именува нов член, односно заменик за остатокот на мандатот.

Престанок на функцијата член на Комисијата за жалби, односно на негов заменик, пред истекот на неговиот мандат, од став 6 на овој член, настанува под исти услови и на ист начин како и на член на Регулаторната комисија утврдено во членот 11 од овој закон.

Комисијата за жалби одлуките ги донесува со мнозинство гласови од вкупниот број членови. При донесувањето на одлуките од Комисијата за жалби се избира членот, односно неговиот заменик, кој има личен интерес во врска со одлуката по жалбата и се заменува со еден од замениците. Се смета дека членот, односно неговиот заменик, има личен интерес ако тој, неговиот брачен другар или лице во сродство од прва линија се акционери, односно содружници или вработени во друштвата, инволвираны во предметот по кој се води жалбената постапка.

На членовите на Комисијата за жалби им следува месечен надомест за извршената работа кој го определува Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија.

Стручно-административните работи на Комисијата за жалби ги врши стручната служба при Министерството надлежно за работите на енергетиката.

Член 6

Членот 11-и се менува и гласи:

"Работењето на Регулаторната комисија се финансира од сопствени извори на средства обезбедени преку наплата на надомест од вкупниот приход на друштвата што вршат енергетска дејност и од наплатата за издадените лиценци.

Регулаторната комисија најдоцна до 1 октомври од тековната година, до Собранието на Република Македонија поднесува предлог на финансиски план на Регулаторната комисија за наредната година за усвојување, во кој се содржани сите приходи и трошоци на Регулаторната комисија, вклучувајќи ги и платите на членовите на Регулаторната комисија и на вработените, како и надоместот за членовите на Комисијата за жалби и нивните заменици.

Во рамките на предлогот на финансискиот план од став 2 на овој член, а врз основа на планираните приходи за тековната година на друштвата кои вршат енергетска дејност, Регулаторната комисија го утврдува надоместот од став 1 на овој член за наредната година преку определување на ист процент на зафаќање од остварениот вкупен приход на друштвата, на кој дава согласност Собранието на Република Македонија и кој не може да изнесува повеќе од 0,1% од вкупниот приход на друштвата.

Надоместокот согласно со утврдениот процент од став 3 на овој член и остварениот приход во претходната година, друштвото кое врши енергетска дејност го уплатува на сметка на Регулаторната комисија во два поеднакви дела и тоа првиот дел најдоцна до 30 април, а вториот дел најдоцна до 30 септември во тековната година.

Неискористените средства на Регулаторната комисија од претходната година се пренесуваат за користење во наредната година и соодветно на тоа се намалува надоместот од став 1 на овој член.

По исклучок од став 3 на овој член, заради обезбедување на услови за работа на Регулаторната комисија во првата календарска година од основањето, друштвата кои вршат енергетска дејност се должни најдоцна до 30 јуни 2003 година на сметката на Регулаторната комисија да уплатат 0,05% од остварениот вкупен приход во 2002 година.

Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P {R NDRYSHIMIN DHE PLOT {SIMIN E LIGJIT P {R ENERGETIK {

Neni 1

N[Ligjin p[r energjetik[("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[num[r 47/97, 40/99, 98/00 dhe 94/02), n[nenin 11-a pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Komisioni rregullativ ka cil[sin[e personit juridik."

Neni 2

N[nenin 11-b pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Funksioni an[tar i Komisionit rregullativ kryhet n[m[nyr[profesionale".

Neni 3

N[nenin 11-v paragrafi 2 pas fjal[ve: "Komisioni rregullativ" shtohen fjal[t: "p[rve[an[tar[ve nga p[rb[rja e par[,".

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Me dit[n e em[rimit p[r an[tar t[Komisionit rregullativ, personit t[em[ruar i pushon marr[dh[nia e pun[s."

Neni 4

N[nenin 11-d paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"An[tarit t[Komisionit rregullativ i pushon an[tar[simi me shkarkimin nga ushtrimi i funksionit para skadimit t[mandatit me k[rkes[t[tij n[rast t[s[mundjes p[r shkak t[s[cil[s nuk do t[jet[n[gjendje t[kryej[detyrat e tij, n[se [sht[n[vuajtje t[d[nimit me burg n[koh[zgjatje m[shum[se gjasht[muaj ose kur punon n[kund[rshim me dispozitat e k[tij ligji."

N[paragrafin 2 fjal[t: "Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[nd[rrohen me fjal[t: "Qeveria e Republik[s s[Maqedonis[, p[r shkak t[dor[zimit t[propozimit deri te Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[."

Neni 5

Neni 11-x ndryshohet si vijon:

"Kund[r akteve t[ve]anta t[Komisionit rregullativ mund t[parashtrahet ankes[deri te Komisioni p[r zgjidhjen e ankesave n[l[min e energjetik[s (n[tekstin e m[posht[m: Komisioni p[r ankesa). Ankesa nuk e shtyn ekzekutimin e vendimit t[Komisionit rregullativ.

Komisioni p[r ankesa p[rb[het nga tre an[tar[dhe z[vend[s t[tyre. An[tar[t dhe kryetari, i cili [sht[n[ri nga an[tar[t, dhe z[vend[sit e tyre, me propozim t[Komisionit p[r [lshtje t[zgjedhjeve dhe em[rimeve t[Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[i em[ron dhe shkarkon Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[.

Si an[tar i Komisionit p[r ankesa dhe z[vend[s i tij, mund t[jet[person i em[ruar i cili ka t[kryer s[paku shkollimin e lart[dhe me p[rvoj[prej s[paku dhjet[vjet n[l[min e energjetik[s.

Mandati i an[tar[ve t[em[ruar t[Komisionit p[r ankesa dhe z[vend[sve t[tyre, n[p[rb[rjen e par[[sht[:

- p[r nj[an[tar - tre vjet
- p[r nj[an[tar - kat[r vjet dhe
- p[r nj[an[tar - pes[vjet.

Mandati i secilit an[tar t[Komisionit p[r ankesa dhe z[vend[sve t[tyre, p[rve[an[tar[ve dhe z[vend[sve t[tyre nga p[rb[rja e par[, zgjat pes[vjet dhe asnj[an[tar nuk mund t[mbetet n[at[funksion m[tep[r se dy mandate. Mandati i an[tar[ve nga p[rb[rja e par[mund t[vazhdohet m[s[shumti edhe p[r pes[vjet.

N[se an[tarit t[Komisionit p[r ankesa, p[rkat[sisht z[vend[sit t[tij, i pushon an[tar[simi para skadimit t[mandatit t[tij, me propozim t[trupit kompetent t[Kuvendit, Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[em[ron an[tar t[ri, p[rkat[sisht z[vend[s p[r mandatin e mbetur.

Nd[rprerja e funksionit an[tar i Komisionit p[r ankesa, p[rkat[sisht z[vend[sit t[tij, para skadimit t[mandatit t[tij, nga paragrafi 6 i k[tij neni, ndodh n[kushte t[nj[jta dhe m[nyr[t[nj[jt[sikur an[tarit t[Komisionit rregullativ t[p[raktuar me nenin 11 t[k[tij ligji.

Komisioni p[r ankesa vendimet i merr me shumic[votash nga numri i p[rgjithsh[m i an[tar[ve. Gjat[marrjes s[vendimeve nga Komisioni p[r ankesa p[rjashtohet an[tari, p[rkat[sisht z[vend[sit i tij, q[ka interes personal lidhur me vendimin p[r ankes[dhe z[vend[sohet me nj[rin nga z[vend[sit. Konsiderohet se an[tari, p[rkat[sisht z[vend[sit i tij, ka interes personal n[se ai, bashk[shorti - bashk[shortja ose personi n[lidhje t[ngusht[familjare jan[aksionar[, p[rkat[sisht bashk[pjes[marr[s ose t[pun[suar n[shoqata, t[involvuar n[l[nd[n p[r t[cil[n b[het procedura e ankes[s.

An[tar]ve t[Komisionit p[r ankesa u takon kompensim mujor p[r pun[n e kryer t[cilin e p[rcakton Komisioni p[r][sh]tje t[zgjedhjeve dhe em[rimeve i Kuvendit t[Republik[s s[Maqedonis[.

Pun[t administrative-profesionale t[Komisionit p[r ankesa i kryen sh[r]bimi profesional pran[Ministris[kompetente p[r pun[t e energjetik[s]."

Нени 6

Нени 11-и ndryshohet si vijon :

"Puna e Komisionit rregullativ financohet nga burimet e veta nga mjetet e siguruara p[r]mes pages[s s[kompensimit nga t[ardhurat e p[rgjithshme t[shoqatave q[kryejn[veprimtari energjetike dhe nga pagesa e licencave t[dh[na.

Komisioni rregullativ m[s[voni deri m[1 tetor t[vitit n[vijim, deri te Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[paraqet propozim t[planit financiar t[Komisionit rregullativ p[r vitin e ardhsh[m p[r miratim, n[t[cilin p[rfshihen t[gjitha t[ardhurat dhe shpenzimet e Komisionit rregullativ, duke i p[rfshir[edhe rrogat e an[tar]ve t[Komisionit rregullativ dhe t[t[pun[suarve, si dhe kompensimi p[r an[tar]t e Komisionit p[r ankesa dhe z[vend[sve t[tyre.

N[kuad[r t[propozimit t[planit financiar nga paragrafi 2 i k[tij neni, dhe n[baz[t[t[ardhurave t[planifikuara p[r vitin vijues t[shoqatave q[kryejn[veprimtari energjetike, Komisioni rregullativ e p[rcakton kompensimin nga paragrafi 1 t[k[tij neni p[r vitin e ardhsh[m p[r]mes p[rcaktimit t[p[rqindjes s[nj[jt[t[p[rfshirjes nga t[ardhurat e p[rgjithshme t[realizuara t[shoqatave, p[r t[cilin jep p[lqim Kuvendi i Republik[s s[Maqedonis[dhe i cili nuk mund t[jet[m[shum[se 0.1 % nga t[ardhurat e p[rgjithshme t[shoqatave.

Kompensimi n[pajtim me p[rqindjen e p[rcaktuar nga paragrafi 3 i k[tij neni dhe t[ardhurave t[realizuara n[vitin e kaluar, shoqata e cila kryen veprimtari energjetike e paguan n[llogari t[Komisionit rregullativ n[dy pjes[t[barabarta edhe at[pjes[n e par[m[s[voni deri m[30 prill, kurse pjes[n e dyt[m[s[voni deri m[30 shtator t[vitit vijues.

Mjetet e pashfryt[zuara t[Komisionit rregullativ nga viti paraprak barten p[r shfryt[zim n[vitin e ardhsh[m dhe n[p[rputhshm[ri me t[zvog[lohet kompensimi nga paragrafi 1 i k[tij neni.

Me p[r]jashtim nga paragrafi 3 i k[tij neni, p[r shkak t[sigurimit t[kushteve p[r pun[t[Komisionit rregullativ n[vitin e par[kalendarik nga themelimi, shoqatat t[cilat kryejn[veprimtari energjetike jan[t[obliguara m[s[voni deri m[30 qershor t[vitit 2003 n[llogari t[Komisionit rregullativ t[paguajn[0,05 % nga t[ardhurat e p[rgjithshme t[realizuara n[vitin 2002 .

Нени 7

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

894.

Врз основа на член 75, ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за угостителската и туристичката дејност,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2003 година.

Бр. 07-2587/1
30 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Никола Поповски, с.р.**

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УГОСТИТЕЛСКАТА И ТУРИСТИЧКАТА ДЕЈНОСТ

Член 1

Во Законот за угостителската и туристичката дејност ("Службен весник на Република Македонија" број 23/95, 33/2000 и 25/2002) во членот 4, ставот 1 се менува и гласи:

"Угостителска и туристичка дејност можат да вршат домашни и странски правни и физички лица запишани во трговскиот регистар (во натамошниот текст: вршители на угостителска, односно туристичка дејност)."

Ставот 2 се брише.

Ставовите 3 и 4 стануваат ставови 2 и 3.

Член 2

Во членот 5 се додава нов став 4, кој гласи:

"За вршење на угостителска дејност со давање на угостителски услуги во ноќен бар, кабаре и диско клуб, покрај доказите определени во ставот 3 од овој член, барателот треба да обезбеди согласност од Министерството за внатрешни работи дека се исполнети условите за заштита на јавниот ред и мир и безбедноста во сообраќајот."

Член 3

Во членот 5-а, ставот 2 се менува и гласи:

"Кон барањето од став 1 на овој член се приложуваат доказите од член 5, став 3 и добиената согласност од член 5, став 4 на овој закон."

По ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

"Вршителот на угостителската, односно туристичката дејност не смее да ги промени условите или доказите од член 5 на овој закон, по издавањето на решението од став 1 на овој член.

Решението од став 1 на овој член ќе се смета за ништовно доколку кај вршителот на угостителската, односно туристичката дејност се променат условите или доказите од член 5 на овој закон."

Член 4

По членот 5-а се додава нов член 5-б, кој гласи:

"Член 5-б

Угостителска дејност во угостителските објекти - ноќен бар, кабаре и диско клуб не може да се врши во деловна просторија која се наоѓа во колективна станбена зграда."

Член 5

Во членот 10-а, став 1 точката на крајот на реченицата се брише и се додаваат зборовите: "освен во хотелите категоризирани со најмалку четири ѕвездички".

Член 6

Членот 12 се брише.

Член 7

Во членот 13, став 1 точката 3) се менува и гласи:

"3) за секоја извршена услуга да издадат фискална сметка или сметка со евидентен број;"

По точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:

"6) да поседуваат документи за набавените производи (фактури, сметки, испратници и друго)."

Член 8

Во членот 16, став 2 по зборот "слаткарница" се додава зборот "бурекџилница".

Член 9

Во членот 21 по став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

"Во угостителските објекти - ноќен бар и кабаре немаат право на посета лица со возраст под 18 години."

Во ставот 2 кој станува став 3 зборовите: "од ставот 1" се заменуваат со зборовите: "од ставовите 1 и 2".

Во ставот 3 кој станува став 4 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: “со димензии 20 x 50 cm”.

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи:

“Вршителот на угостителската дејност е должен на видно место во угостителскиот објект - ноќен бар и кабаре да истакне натпис со следнава содржина: “лица со возраст под 18 години немаат право на посета”, со димензии 20 x 50 cm.”

Член 10

Во членот 30-а бројот “3” се заменува со бројот “2”.

Член 11

Во членот 30-г, став 1, алинеја 2 зборовите: “Министерство за финансии - Управа за приходи најдоцна до 31 март од тековната година” се заменуваат со зборовите: “овластена ревизорска кука”.

Член 12

Во членот 38, став 4 зборовите: “физичка култура” се заменуваат со зборот “наука”.

Член 13

По членот 43 се додаваат четири нови члена 43-а, 43-б, 43-в и 43-г, кои гласат:

“Член 43-а

Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за забрана на вршење на дејност со кое привремено ќе му забрани на вршителот на угостителската, односно туристичката дејност, вршење на дејност во траење од 90 дена, привремено ќе го затвори угостителскиот објект во траење од 90 дена и на видно место ќе ја објави причината за затворање на објектот, во случај кога вршителот на угостителската, односно туристичката дејност:

- не се придржува кон работното време (член 10);
- послужува алкохолни пијалаци на малолетни лица (член 21, став 1);
- дозволи пристап на лица со возраст под 18 години (член 21, став 2) и
- врши угостителска дејност во угостителски објекти - ноќен бар, кабаре и диско клуб без да добие лиценца (член 10-а).

Доколку вршителот на угостителската, односно туристичката дејност во текот на годината во која е изречена мерката од став 1 на овој член стори исти такви дејствија за кои е изречена мерката од став 1 на овој член, државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за забрана на вршење на дејност, со кое привремено ќе му забрани вршење на дејност во траење од 180 дена, привремено ќе го затвори угостителскиот објект во траење од 180 дена и на видно место ќе ја објави причината за затворање на објектот.

Член 43-б

Државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за затворање на угостителскиот објект во траење од 120 дена и на видно место ќе ја објави причината за затворање на објектот, доколку вршителот на угостителската, односно туристичката дејност започне, односно врши дејност без да има решение од надлежен орган на управата дека ги исполнува условите од член 6 на овој закон.

Член 43-в

Доколку вршителот на угостителската, односно туристичката дејност не поседува документи за набавка на производите, државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за привремено одземање на производите до донесување на одлука од надлежниот суд.

Член 43-г

Против решенијата од членовите 43-а, 43-б и 43-в може да се изјави жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање на управна постапка во втор степен од областа на економијата, во рок од осум дена од денот на приемот на решението.

Жалбата изјавена против решението од став 1 на овој член не го одлага неговото извршување.”

Член 14

Во членот 45 по точката 9 се додава нова точка 9-а, која гласи:

“9-а. Дозволи пристап на лица со возраст под 18 години (член 21, став 2).”

Во ставот 4 по бројот “8” сврзникот “и” се брише се става запирка, а по бројот “9” се додава бројот “9-а”.

Член 15

Во членот 46, став 1 точката 2 се менува и гласи:

“2. За секоја извршена услуга не издава фискална сметка или сметка со евидентен број (член 13, став 1, точка 3);”.

По точката 18 се додава нова точка 19, која гласи:

“19. Вршителот на угостителската, односно туристичката дејност не поседува документи за набавените производи (фактури, сметки, испратници и друго).”

Во ставот 2 по бројот “14” сврзникот “и” се брише се става запирка, а по бројот “15” се додава бројот “и 19”.

Член 16

Започнатите постапки за добивање решенија за вршење на угостителската, односно туристичката дејност пред денот на влегувањето во сила на овој закон, ќе се завршат согласно со одредбите на овој закон.

Член 17

Вршителите на угостителската, односно туристичката дејност се должни своето работење да го усогласат со одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Доколку вршителите на угостителската, односно туристичката дејност не постапат согласно со став 1 на овој член, претходно издадените решенија ќе се сметаат за ништовни.

Член 18

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J I

P {R NDRYSHIMIN DHE PLOT {SIMIN E LIGJIT P {R VEPRIMTARI HOTELIERE DHE TURISTIKE

Neni 1

N[Ligjin p[r veprimtari hoteliere dhe turistike ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 23/95, 33/2000 dhe 25/2002 n[nenin 4 paragrafi 1 ndryshohet si vijon:

"Veprimtari hoteliere dhe turistike mund t[kryejn[personat e vendit dhe t[huaj juridik dhe fizik, t[regjistruar n[regjistrin tregtar n[tekstin e m[tejsht[m: kryer[s t[veprimtaris[hoteliere, p[rkat[siht turistike)."

Paragrafi 2 fshihet.

Paragraf[t 3 dhe 4 b[hen paragraf[2 dhe 3.

Neni 2

N[nenin 5 shtohet paragraf i ri 4, si vijon:

"P[r kryerjen e veprimtaris[hoteliere me ofrimin e sh[rbimeve hoteliere n[baret e nat[s, kabaret[dhe disko-kлубet, p[rve[d[shmive t[p[rcaktuara n[paragrafin 3 t[k[tij neni, k[rkuesi duhet t[siguroj[p[lqim nga Ministria e Pun[ve t[Brendshme, se jan[p[rmbushur kushtet p[r mbrojtjen e rendit dhe t[qet[sis[publike dhe sigurin[n[komunikacion".

Neni 3

N[nenin 5-a paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"K[rkes[s nga paragrafi 1 t[k[tij neni i bashkangjiten d[shmit[nga neni 5 paragrafi 3 dhe p[lqimi i marrur nga neni 5 paragrafi 4 i k[tij ligji."

Pas paragrafit 4 shtohen dy paragraf[t[rinj 5 dhe 6, si vijon:

"Kryer[si i veprimtaris[hoteliere, p[rkat[siht turistike nuk guxon t'i ndryshoj[kushtet ose d[shmit[nga neni 5 i k[tij ligji, pas l[shimit t[vendimit nga paragrafi 1 i k[tij neni.

Vendimi nga paragrafi 1 i k[tij neni do t[konsiderohet i pavlefsh[m n[se te kryer[si i veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike ndryshojn[kushtet ose d[shmit[nga neni 5 i k[tij ligji".

Neni 4

Pas nenit 5-a shtohet nen i ri 5-b, si vijon:

"Neni 5-b

"Veprimtaria hoteliere n[objektet hoteliere - barin e nat[s, kabare dhe n[disko klub nuk mund t[kryhet n[lokale afariste q[gjendet n[nd[rtes[n kolektive t[banimit."

Neni 5

N[nenin 10-a paragrafi 1 pika n[fund t[fjalis[fshihet dhe shtohen fjal[t: "p[rve] n[hotele t[kategorizuara me s[paku kat[r yje".

Neni 6

Neni 12 fshihet.

Neni 7

N[nenin 13 paragrafi 1 pika 3) ndryshohet si vijon: "3) p[r]do sh[rbim t[kryer t[l[shojn[llogari fiskale ose llogari me num[r evidentues;"

Pas pik[s 5) shtohet pik[e re 6), si vijon:

"6) t[posedojn[dokumente p[r prodhimet e blera (fatura, llogari, flet[d[rresa etj.)."

Neni 8

N[nenin 16 paragrafi 2 pas fjal[s "[mb[ltore" shtohet fjala "byrektore".

Neni 9

N[nenin 21 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"N[objektet hoteliere - baret e nat[s dhe kabaret[nuk kan[t[drejt[vizite personat e mosh[s n[n 18 vje]."

N[paragrafin 2 q[b[het paragraf 3 fjal[t: "nga paragrafi 1" z[vend[sohen me fjal[t: "nga paragraf[t 1 dhe 2".

N[paragrafin 3 q[b[het paragraf 4 pika n[fund t[fjalis[fshihet dhe shtohen fjal[t: "me dimensione 20 x 50 cm".

Pas paragrafit 4 shtohet paragraf i ri 5, si vijon:

"Kryer[si i veprimtaris[hoteliere [sht[i obliguar q[n[vend t[duksh[m t[objektit hotelier - barit t[nat[s dhe kabares[t[vendos mbishkrim me k[t[p[rmbajtje: "personat me mosh[n[n 18 vjet nuk kan[t[drejt[vizite", me dimensione 20 x 50 cm."

Neni 10

N[nenin 30-a numri "3" z[vend[sohet me numrin "2".

Neni 11

N[nenin 30-gj paragrafi 1 alineja 2 fjal[t: "Ministria e Financave - Drejtoria e t[hyrave, m[s[voni deri m[31 mars t[vitit vijues" z[vend[sohen me fjal[t: "sht[pia e autorizuar revizore".

Neni 12

N[nenin 38 paragrafi 4 fjal[t: "kultura fizike" z[vend[sohen me fjal[n "shkenca".

Neni 13

Pas nenit 43 shtohen kat[r nene t[reja 43-a, 43-b, 43-v, dhe 43-g, si vijojn[:

"Neni 43-a

Inspektori shtet[ror i tregut do t[marr[vendim p[r ndalimin e kryerjes s[veprimtaris[me t[cilin do t[ia ndaloj[p[rkoh[sisht kryer[sit t[veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike, kryerjen e veprimtaris[n[koh[zgjatje prej 90 dit[sh, do ta mbyll[p[rkoh[sisht objektin hotelier n[koh[zgjatje prej 90 dit[sh dhe n[vend t[duksh[m do ta publikoj[arsyen p[r mbylljen e objektit, n[rastet kur kryer[si i veprimtaris[hoteliere p[rkat[sisht turistike:

- nuk i p[rmbahet orarit t[pun[s (neni 10);
- sh[rben me pije alkoolike persona t[mitur (neni 21 paragrafi 1);
- lejon gasjen e personave me mosh[n[n 18 vjet (neni 21 paragrafi 2) dhe
- kryen veprimtari hoteliere n[objekte hoteliere - bar i nat[s, kabare dhe diskoklub pa e marr[licenc[n (neni 10-a).

N[se kryer[si i veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike gjat[vitit p[r t[cilin [sht[shqiptuar masa nga paragrafi 1 i k[tij neni kryen veprime t[nj[jta t[tilla p[r t[cilat [sht[shqiptuar masa nga paragrafi 1 i k[tij neni, inspektori shtet[ror i tregut do t[marr[vendim p[r ndalimin e kryerjes s[veprimtaris[me t[cilin p[rkoh[sisht do t[ndalohe kryerja e veprimtaris[n[koh[zgjatje prej 180 dit[sh, p[rkoh[sisht do ta mbyll[objektin hotelier n[koh[zgjatje prej 180 dit[sh dhe n[vend t[duksh[m do ta publikoj[arsyen p[r mbylljen e objektit.

Neni 43-b

Inspektori shtet[ror i tregut do t[marr[Vendim p[r mbylljen e objektit hotelier n[koh[zgjatje prej 120 dit[sh dhe n[vend t[duksh[m do ta publikoj[arsyen p[r mbylljen e objektit, n[se kryer[si i veprimtaris[hoteliere p[rkat[sisht turistike fillon s[risht, p[rkat[sisht kryen veprimtari pa patur vendim nga organi kompetent i Drejtoris[se i p[rmbush kushtet nga neni 6 i k[tij ligji.

Neni 43-v

N[se kryer[si i veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike nuk posedon dokumente p[r blerjen e prodhimeve, inspektori shtet[ror i tregut do t[marr[vendim p[r marrjen e p[rkohshme t[prodhimeve deri n[marrjen e vendimit nga gjykata kompetente.

Neni 43-g

Kund[r vendimeve nga nenet 43-a, 43-b dhe 43-v mund t[parashtrohet ankes[n[Komisionin e Qeveris[t[Republik[s s[Maqedonis[p[r zgjidhjen e procedur[s administrative n[shkall[n e dyt[nga l[mi i ekonomis[, n[afat prej 8 dit[sh nga dita e marrjes s[vendimit.

Ankesa e parashtuar kund[r vendimit nga paragrafi 1 t[k[tij neni, nuk e shtyn ekzekutimin e tij."

Neni 14

N[nenin 45 pas pik[s 9 shtohet pik[e re 9-a, si vijon: "9-a. Lejon gasjen e personave t[mosh[s n[n 18 vjet (neni 21 paragrafi 2)."

N[paragrafin 4 pas numrit "8" lidh[za "dhe" fshihet vihet presje, kurse pas numrit "9" shtohet numri "9-a".

Neni 15

N[nenin 46 paragrafi 1 pika 2 ndryshohet si vijon: "2. P[r]do sh[rbim t[kryer nuk l[shon llogari fiskale ose llogari me num[r evidentimi (neni 13 paragrafi 1 pika 3);".

Pas pik[s 18 shtohet pik[e re 19, si vijon:

"19. Kryer[si i veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike nuk posedon dokumente p[r prodhimet e blera (fatura, llogari, flet[d[rresa etj.)."

N[paragrafin 2 pas numrit "14" lidh[za "dhe" fshihet vihet presje, kurse pas numrit "15" shtohet numri "dhe 19".

Neni 16

Procedurat e filluara p[r marrjen e vendimeve p[r kryerjen e veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike, para hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji, do t[kryhen n[pajtim me dispozitat e k[tij ligji.

Neni 17

Kryer[sit e veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike jan[t[obliguar q[pun[n e tyre ta harmonizojn[me dispozitat e k[tij ligji n[afat prej 3 muajsh nga dita e hyrjes n[fuqi t[k[tij ligji.

N[se kryer[sit e veprimtaris[hoteliere, p[rkat[sisht turistike nuk veprojn[n[pajtim me paragrafin 1 t[k[tij neni, vendimet e l[shuara paraprakisht do t[konsiderohen t[pavlefshme.

Neni 18

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[".

895.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија, издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за трговијата, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 30 мај 2003 година.

Бр. 07-2589/1
30 мај 2003 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р Никола Поповски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈАТА

Член 1

Во Законот за трговијата ("Службен весник на Република Македонија" број 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99 и 6/02) по членот 13 се додава нов член 13-а, кој гласи:

"Член 13-а

Во трговијата на мало забранета е продажба на алкохолни пијалаци и цигари на лица со возраст под 18 години."

Член 2

Во членот 14 став 1 по точката 5) се додава нова точка 6), која гласи:

"6) на видно место во продажниот објект да истакне натпис со големина 20x50 см со содржина "забранета е продажба на алкохолни пијалаци и цигари на лица со возраст под 18 години".

Член 3

По членот 39 се додава нов член 39-а, кој гласи:

"Член 39-а

Ако трговецот врши продажба на алкохолни пијалаци и цигари спротивно на член 13-а на овој закон или ако не истакне натпис согласно со член 14 став 1 точка 6 на овој закон, државниот пазарен инспектор ќе донесе решение за привремена забрана на вршење на дејност со траење од 90 дена и ќе изврши запечатување на просторијата во која се врши дејноста.

Против решението од став 1 на овој член може да се изјави жалба до надлежната комисија на Владата на Република Македонија.

Жалбата изјавена против решението од став 1 на овој член не го одлага извршувањето на решението."

Член 4

Во членот 46 став 1 по точката 4 се брише сврзникот "и" и се додаваат две нови точки 5 и 6, кои гласат:

"5) врши продажба на алкохолни пијалаци и цигари на лице со возраст под 18 години (член 13-а) и

6) на видно место во продажниот објект не истакне натпис утврден во член 14 став 1 точка 6."

Член 5

Членот 52 се менува и гласи:

"За прекршокот од член 46 став 1 точки 5 и 6 на овој закон државниот пазарен инспектор може да наплати парична казна на самото место во износ од 10.000 денари за правното лице и од 2.000 денари за одговорното лице во правното лице.

За прекршокот од член 46 став 1 точка 1 и член 49 на овој закон државниот пазарен инспектор може да наплати парична казна на самото место во износ до 10.000 денари, а за прекршокот од член 46 став 1 точки 5 и 6 на овој закон, државниот пазарен инспектор може да наплати парична казна на самото место во износ од 10.000 денари за физичкото лице кое врши трговија."

Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

L I G J I

P{R NDRYSHIMIN DHE PLOT{SIMIN E LIGJIT P{R TREGTI

Neni 1

N[Ligjin p[r tregti ("Gazeta zyrtare e Republik[s s[Maqedonis[" num[r 23/95, 30/95, 43/95, 23/99, 43/99 dhe 6/02) pas nenit 13 shtohet nen i ri 13-a, si vijon:

"Neni 13-a

N[tregtin[me pakic[ndalohet shitja e pijeve alkoolike dhe cigareve personave me mosh[n[n 18 vjet."

Neni 2

N[nenin 14 paragrafi 1 pas pik[s 5) shtohet pik[e re 6), si vijon:

"6) n[vend t[duksh[m n[objektin e shitjes t[vendos[mbishkrimin me madh[si 20x50 cm. me p[rmbajtje "ndalohet shitja e pijeve alkoolike dhe e cigareve personave me mosh[n[n 18 vjet."

Neni 3

Pas nenit 39 shtohet nen i ri 39-a, si vijon:

"Neni 39-a

N[se tregtari shet pije alkoolike ose cigare n[kund[rshitim me nenin 13-a t[k[tij ligji ose nuk vendos mbishkrim n[pajtim me nenin 14 paragrafi 1 pika 6 t[k[tij ligji, inspektori shtet[ror i tregut merr vendim p[r ndalim t[p[rkohsh[m t[kryerjes s[veprimtaris[n[afat prej 90 dit[sh dhe do t[b[j] vulosjen e lokalit ku kryhet veptimtaria.

Kund[r vendimit nga paragrafi 1 t[k[tij neni mund t[paraqitet ankes[deri te komisioni kompetent i Qeveris[s[Republik[s s[Maqedonis[.

Ankesa e paraqitur kund[r vendimit nga paragrafi 1 t[k[tij neni nuk e shtyn zbatimin e vendimit."

Neni 4

N[nenin 46 paragrafi 1 pas pik[s 4 fshihet lidh[za "dhe" dhe shtohen dy pika t[reja 5 dhe 6, si vijon:

"5) b[n shitjen e pijeve alkoolike dhe cigareve personit me mosh[n[n 18 vjet (neni 13-a) dhe

6) n[vend t[duksh[m n[objektin e shitjes nuk vendos mbishkrim t[p[rckaktuar n[nenin 14 paragrafi 1 pika 6."

Neni 5

Neni 52 ndryshohet si vijon:

"P[r kund[rvajtje nga neni 46 paragrafi 1 pika 5 dhe 6 t[k[tij ligji inspektori shtet[ror i tregut mund t[gjobit[n[t[holla n[vendin e ngjarjes n[shum[prej 10.000 denar[sh personin juridik dhe prej 2.000 denar[sh personin p[rgjegj[s n[personin juridik.

P[r kund[rvajtje nga neni 46 paragrafi 1 pika 1 dhe neni 49 i k[tij ligji inspektori shtet[ror i tregut mund t[gjobit[n[t[holla n[vendin e ngjarjes n[shum[prej 10.000 denar[sh, kurse p[r kund[rvajtjen nga neni 46 paragrafi 1 pika 5 dhe 6 t[k[tij ligji inspektori shtet[ror i tregut mund t[gjobit[n[t[holla n[vendin e ngjarjes n[shum[prej 10.000 denar[sh personin fizik i cili b[n tregti."

Neni 6

Ky ligj hyn n[fuqi dit[n e tet[nga dita e shpalljes n["Gazet[n zyrtare t[Republik[s s[Maqedonis[."

896.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/2003), а во врска со Програмата за остварување на научно-истражувачка дејност во Република Македонија во 2003 година, донесена на триесеттата седница на Владата на Република Македонија на 29.04.2003 година, Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 02.06.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОДДРШКА И ПОСТАПКА ЗА КРИТЕРИУМИ И СЕЛЕКЦИЈА НА КАНДИДАТИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЛЕДИПЛОМСКИ СТУДИИ ВО СТРАНСТВО ЗА 2003/2004 ГОДИНА****Член 1**

Со оваа одлука, Владата на Република Македонија доделува средства во висина од 6.000.000 денари за поддршка на последипломските студии во странство на 5 кандидати за 2003/2004 година од Буџетот на Република Македонија за 2003 година, во раздел 04001 1 - Влада на Република Македонија, програма 12 - Европска интеграција, ставка 426 - договорни услуги и потставка 426513 во обука и преквалификација.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за финансирање на последипломски студии од областа на ЕУ и тоа европско законодавство, економија и политики на ЕУ и општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ.

Член 3

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за кандидати коишто веќе се запишани на универзитетите во странство од областа на ЕУ и тоа европско законодавство, економија и политики на ЕУ и општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ, за учебната 2003/2004 година, а немаат обезбедени финансиски средства за покривање на истите.

Член 4

Средствата од член 1 од оваа одлука покриваат школарина, сместување и исхрана.

Член 5

Постапката на избор на петте кандидати за користење на средствата за последипломски студии се остварува по пат на конкурс.

Член 6

Кандидатите за доделување на средства за финансирање на последипломските студии треба да ги исполнуваат следните критериуми и услови:

- да се државјани на Република Македонија;
- да имаат завршено четиригодишни студии (факултет);
- солидно да го познаваат англискиот јазик;
- да се запишани на последипломски студии за 2003/2004 година на универзитетите во странство и тоа европско законодавство, економија и политики на ЕУ и општи/мултидисциплинарни студии за ЕУ.

Член 7

Конкурсот за прибирање на пријави од заинтересирани кандидати за доделувањето на средствата од член 1 од оваа одлука наменети за финансирање на последипломски студии го распишува Секторот за европска интеграција при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија и го објавува во дневниот печат.

Член 8

За спроведување на конкурсот и изборот на кандидатите Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија формира комисија составена од претседател и четири члена.

Член 9

Комисијата врши избор од пристигнатите пријави за користење на средствата од член 1.

За извршениот избор на кандидати се известуваат сите кандидати кои се пријавиле на конкурсот во рок од 8 дена од извршениот избор.

Член 10

Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија ги презема неопходните активности за извршување на плаќањето на стипендиите на избраните кандидати на универзитетите во странство.

Член 11

Генералниот секретар на Владата склучува договор со избраните кандидати чиешто последипломски студии ги финансира Владата, со кој истите се обврзуваат да работат во органите на државната управа во период од најмалку три години од нивното завршување на последипломските студии.

Член 12

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2669/1
2 јуни 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

897.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 2 јуни 2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОДДРШКА****Член 1**

Да се изврши доделување на земјоделска поддршка-краткорочна позајмица од средствата на Фондот за земјоделство-Скопје на Тутунски комбинат-АД-Прилеп.

Член 2

Краткорочната позајмица да биде во износ од 80.000.000,00 денари со рок на враќање од 20 (дваесет) дена, од денот на реализацијата-исплатата на поддршката.

Член 3

Тутунскиот комбинат-АД-Прилеп за доделената краткорочна позајмица е должен да обезбеди тутун од 1, 2 и 3 класа од реколтата 2002 година како гаранција за враќање на краткорочната позајмица во утврдениот рок од Одлуката.

Соодносот на позајмицата спрема гаранцијата да биде 1:1,5.

Член 4

Тутунскиот комбинат-АД-Прилеп е должен да ги употреби средствата за исплата на откупениот тутун од реколтата 2002 година од индивидуалните земјоделци.

Член 5

Меѓусебните односи за реализација на земјоделската поддршка-краткорочна позајмица да се регулираат со посебен договор меѓу Фондот за земјоделство и Тутунскиот комбинат-АД-Прилеп.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-2699/1
2 јуни 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

898.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/97, 16/2000 и 17/03) и член 36 точка 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/03), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26.05.2003 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ МРЕЖА НА ЈАВНИ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА****Член 1**

Во Одлуката за утврдување мрежа на јавните установи за социјална заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 19/98 и 106/2000), во членот 3, во ставот 1:

- во точка 2 по зборот „Цапари“ сврзникот „и“ се брише и се става запирка, а по зборот „Добрушево“ се става запирка и се додаваат зборовите: „Демир Хисар и Сопотница“;
- точката 4 се брише;
- во точка 6 по зборот „Богданци“ сврзникот „и“ се брише и се става запирка, а по зборовите: „Стар Дојран“ се става запирка и се додаваат зборовите: „и Валандово“;
- точките 10 и 14 се бришат;
- во точката 21 која станува точка 18 по зборот „Пробиштип“ сврзникот „и“ се брише и се става запирка, а по зборот „Злетово“ се става запирка и се додаваат зборовите: „и Кратово“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-2555/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

899.

Врз основа на член 100 став 2, а во врска со член 35 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА МАКЕДОНСКИОТ НАРОДЕН ТЕАТАР - СКОПЈЕ**

1. Од должноста претседател и членови на Управниот одбор на Македонскиот народен театар - Скопје се разрешуваат:

- а) претседателот
- м-р Васе Манчев,
- б) членовите:
- Томе Арсовски,
- Фимчо Муратовски,
- Златко Велковски,
- Даница Ковачевска.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Македонскиот народен театар - Скопје се именуваат:

- а) за претседател
- Димитрие Османли, режисер,
- б) за членови:
- Зоица Пуровска-Велевска, балетски играч,
- Гоко Николовски, дипл.музичар.

Од редот на вработените:

- Петар Арсовски, актер,
- Томислав Шопов, диригент.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2417/3
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

900.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈВП „ВОДОСТОПАНСТВО НА МАКЕДОНИЈА“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното водостопанско претпријатие „Водостопанство на Македонија“ - Скопје се именуваат:

- Мухамед Рамадани,
- Арсим Коку, дипл.град.инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2582/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

901.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со шуми „Македонски шуми“ - Скопје се именуваат:

- Петрит Имами, дипл. економист,
- Камеран Шерифи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2583/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

902.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА БЕРЗАНСКО РАБОТЕЊЕ „АГРО БЕРЗА“ - СКОПЈЕ**

1. За член на Управниот одбор на Јавното претпријатие за берзанско работење „Агро Берза“ - Скопје се именува Исак Синани, дипл. економист.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2584/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

903.

Врз основа на член 17 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96 и 6/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈП ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ПАСИШТА - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта - Скопје се именува Исам Хамзаи, дипл. земјоделски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2585/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

904.

Врз основа на член 5 од Законот за основање Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/98), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА**

1. За членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола, се именуваат:

- Авни Изеири, дипл. земјоделски инженер,
- Емин Еминовски, дипл. земјоделски инженер.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2586/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

905.

Врз основа на член 11 од Законот за Фондот за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 11/2002 и 24/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје, се именуваат:

- Рамиз Мерко, дипл. агроном,
- Басри Ферати, дипл. агроном.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2587/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

906.

Врз основа на член 126 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 4/98 и 19/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ВОДИТЕ - СКОПЈЕ**

1. За членови на Управниот одбор на Фондот за водите - Скопје, се именуваат:

- Екрем Дардхашта, машински техничар,
- Хулуси Бекири, дипл. професор.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2588/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

907.

Врз основа на член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000 и 12/2003), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 26 мај 2003 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ РАКОВОДИТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА МЕЃУРЕСОРСКА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗРАБОТКА НА СТРАТЕГИСКИ ОДБРАНБЕН ПРЕГЛЕД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За раководител и членови на Меѓуресорската работна група за изработка на стратегиски одбранбен преглед на Република Македонија се определуваат:

а) за раководител
- м-р Владимир Ѓорески, советник на министерот за одбрана,

б) за членови:

- Фатмир Дехари, заменик на министерот за внатрешни работи,
- Мира Крајачиќ, државен советник во Министерството за надворешни работи,
- Тони Димовски, помошник раководител на Сектор во Министерството за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-2589/1
26 мај 2003 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

908.

Врз основа на член 9 став 2 од Законот за финансиска полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/02), министерот за финансии, донесува

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЛУЖБЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА И ФОРМАТА НА ЗНАЧКАТА НА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на службената легитимација и формата на значката на финансиската полиција.

Член 2

Формата на службената легитимација (во натамошниот текст: образец) е со димензии 6,5 см. x 8,5 см, на специјална заштитена бела хартија и е во пластична фолија. Првата страница на образецот содржи: грб на Република Македонија, а под него РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА, на средината на образецот стои назив СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА, потоа простор во кој се запишува име и презиме, работно место и место за фотографија во боја од 2,5 см. x 2,8 см., регистарски број, потпис на министерот за финансии и печат на Министерството за финансии.

Образецот на службената легитимација е сместен во ТВРДА корица со димензии 10 см. x 7 см. Кориците на службената легитимација се изработени од кожа во темно сина боја, а на предната страница, во горниот дел пишува: РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, МИНИ-

СТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА, назив СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА. На корицата од внатрешната страница има преграда од просирна пластична фолија и во таа преграда се сместува службената легитимација.

Втората страница на образецот содржи извадок од член 6 од Законот за финансиска полиција во врска со надлежностите на финансиската полиција, со текст наведен на образецот.

Третата внатрешна страница на корицата на службената легитимација на средината ја содржи значката на финансиската полиција релјефно сместена и залепена.

Член 3

Значката на финансиската полиција е со димензии 5 см во ширина и 6 см во висина, изработена од специјална метална легура во златна боја, во форма на штит. Подлогата на значката е во златна боја и содржи: на горниот дел стои натписот РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, под него МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ и под него ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА; на долната страница полукружно пишува: FINANCIAL POLICE. Буквите се печатни во светло сина боја.

Во средишниот дел е стилизирано сонце, слично на кована монета од еден денар, обиколена со венец од двете страни. Под стилизираното сонце стои изгравиран сериски број на значка од четири броја. Стилизираното сонце, венецот и серискиот број на значката се во боја на старо злато.

Член 4

За издадените и одземени службени легитимации и значки во Министерството за финансии се води евиденција.

Евиденцијата за издадена службена легитимација и значка содржи: реден број, име и презиме на лицето на кое му се издава службената легитимација и значката, дата на издавање, сериски број и рубрика за забелешка.

Член 5

Издадената службена легитимација и значката се враќаат со престанок на основата по која се издадени, кога лицето ќе биде разрешено и кога ќе му престане работниот однос во финансиската полиција.

Член 6

Доколку носителот на кого му се издадени службена легитимација и значка ги изгубил службената легитимација и значката или истите се оштетени или дотраени и поради тоа ќе станат неупотребливи, ќе му се издаде нова службена легитимација и значка. Секој носител на службена легитимација и значка веднаш, а најдоцна во рок од 24 часа ја известува финансиската полиција доколку службената легитимација и значката ги изгубил, а доколку легитимацијата и значката се заменуваат со нови поради оштетување или дотраеност, имателот на легитимацијата треба да ги врати при издавање на нови.

Член 7

Службена легитимација и значка што се враќаат или заменуваат се ништат.

Член 8

Образецот на службената легитимација и образецот на значката е составен дел на овој правилник.

Член 9

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 18-12376/1
6 јуни 2003 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Петар Гошев**, с.р.

1. ОБРАЗЕЦ НА СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Прва страница

Втора страна

КОРИЦА

Прва страница



Втора страница

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ
ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА**

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА

Име	
Презиме	
Работно место	
Рег.бр. _____ Министар за финансии	

Трета страница



2. ОБРАЗЕЦ НА ЗНАЧКА НА ФИНАНСИСКАТА ПОЛИЦИЈА

**909.**

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Брушани-Општина Кавадарци.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3501/1
4 јуни 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

910.

Врз основа на член 80 став 1 од Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите ("Службен весник на СРМ" бр. 27/86 и 17/91), Државниот завод за геодетски работи, донесува

**РЕШЕНИЕ
ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНА НА УСТАНОВЕН
КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ**

Се става во примена установениот катастар на недвижности на катастарската општина Древено-Општина Злетово.

Катастарот на недвижностите се применува од денот на објавувањето на ова решение во "Службен весник на Република Македонија".

Со денот на примената на катастарот на недвижностите од став 1 од ова решение, престанува да се применува катастарот на земјиштето установен според Законот за премер и катастар на земјиштето ("Службен весник на СРМ" бр. 34/72 и 13/78).

Бр. 09-3502/1
4 јуни 2003 година
Скопје

Директор,
Бисера Јакимовска, с.р.

911.

Врз основа на член 163 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ" бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на својата седница одржана на 27.05.2003 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

1. За тргувањето на „Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“ АД Скопје со државните обврзници издадени за исплата на депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија, државните обврзници издадени за намиравање на обврските по основа на надоместот кој во постапката за денационализација се дава во вид на обврзници (обврзници за денационализација) и конвертибилните сертификати издадени за намиравање на побарувањата на доверителите по основ на штедни влогови од Штедилницата „ТАТ“ Битола, Штедилницата „Алфа С“ Скопје и Штедилницата „Лавци“ Охрид се утврдува:

- максималната брокерска провизија која ја наплатуваат брокерските куќи и банки што имаат одобрение за работа со хартии од вредност од продажна страна да изнесува 0.875% од вредноста на реализирана трансакција;

- максималната брокерска провизија која ја наплатуваат брокерските куќи и банки што имаат одобрение за работа со хартии од вредност од куповна страна да изнесува 1,3% од вредноста на реализирана трансакција со државни обврзници;

- максималната трансакциона провизија која ја наплатува „Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“ АД Скопје од продажна страна да изнесува 0.25% од вредноста на реализирана трансакција со државни обврзници;

- максималната трансакциона провизија која ја наплатува „Македонската берза на долгорочни хартии од вредност“ АД Скопје од куповна страна да изнесува 0.6% од вредноста на реализирана трансакција со државни обврзници.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука престануваат да важат: Одлуката за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на берзата со државните обврзници издадени за исплата на депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија бр. 03-125/1 од 29.01.2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 2/2002 и 9/2002); Одлуката за утврдување брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на берзата со државните обврзници издадени за исплата на депонираните девизни штедни влогови на граѓаните по кои е гарант Република Македонија бр. 01-490/1 од 27 октомври 2000 година („Службен весник на РМ“ бр. 92/2000); Одлуката за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на берзата со државните обврзници издадени за намирување на обврските по основа на надоместот кој во постапката за денационализација се дава во вид на обврзници (обврзници за денационализација) бр. 03-1416/1 од 11 јули 2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 59/2002); Одлуката за утврдување на максимална брокерска и трансакциона провизија при тргувањето на берзата со конвертибилните сертификати издадени за намирување на побарувањата на доверителите по основ на штедни влогови од Штедилницата „ТАТ“ Битола, Штедилницата „Алфа С“ Скопје и Штедилницата „Лавци“ Охрид бр. 03-1417/1 од 11 јули 2002 година („Службен весник на РМ“ бр. 59/2002).

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 03-638/1
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

912.

Врз основа на членовите 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 3.000 обични акции во вредност од 300.000 евра односно во противвредност од 18.300.000 денари, согласно Одлуката за зголемување на основната главнина на друштвото со издавање втора емисија на акции донесена на 18.04.2003 година од Собранието на акционери на Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје, заведена под деловен бр. 3/2003 од 22.04.2003 година.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. За секоја промена на условите на емисијата, издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен претходно да обезбеди согласност од Комисијата за хартии од вредност.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-42/9
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

913.

Врз основа на членовите 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Тондах-Македонија АД Вина се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 3.965 обични акции со поединечна номинална вредност од 51,129 евра во вкупен износ од 202.726 евра или во денарска противвредност од 12.467.649 денари, согласно Одлуката за издавање на обични акции од втора емисија бр. 0201-224/3 од 09.12.2002 година и Проценката на непаричниот влог од 08.12.2002 година од овластениот судски проценител Игор Алексков.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-151/9
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

914.

Врз основа на членовите 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1. На Акционерското друштво за проектирање, градежништво, инженеринг, производство и трговија МАКХИДРО ПРОЕКТ КО АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - втора емисија на 10.769 обични акции, во вредност од 550.026,675 евра, во денарска противвредност по среден курс на Народната банка на Република Македонија на ден 18.10.2002 година во износ од 33.420.225 денари, согласно Одлуката бр. 01-1910/02 од 19.10.2002 година за зголемување на основната главнина со издавање (емисија) на акции.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за нивно издавање.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-319/8
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

915.

Врз основа на членовите 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На „Инвестбанка“ АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - дванаесетта емисија на 7.500 акции, од кои 5.000 обични акции и 2.500 приоритетни кумулативни акции, во вредност од 20.025.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за издавање долгорочни хартии од вредност - акции од дванаесетта емисија бр. 1374/15 од 31.03.2003 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен по истекот на рокот од 30 дена за користење на правото за првенствено купување на акциите да објави во најмалку еден дневен весник и да ја извести Комисијата за хартии од вредност за бројот на запишаните и уплатени акции од постојните акционери кои го искористиле правото за првенствено купување.

4. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

5. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-373/15
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

916.

Врз основа на членовите 37 и 38 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 63/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), согласно Одлуката на Комисијата за хартии од вредност, донесена на седницата одржана на 27.05.2003 година, Комисијата издава

РЕШЕНИЕ

**ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА
ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ**

1. На Тутунска банка АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност - единаесетта емисија на 22.916 обични акции со номинална вредност на емисијата од 22.916.000 денари и со продажна вредност на емисијата од 68.748.000 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката за единаесетта емисија на акции на Тутунска банка АД Скопје бр. 0201-635/8/а и 0201-635/8/б од 28.03.2003 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-465/4
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска, с.р.**

917.

Врз основа на член 79 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на РМ“ бр. 64/00, 103/00, 34/01, 4/02, 37/02 и 31/03), Комисијата за хартии од вредност, на својата седницата одржана на 27.05.2003 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за измени и дополнување на процедурите за тргување на Македонска берза АД Скопје бр. 02-763/1 од 21.05.2003 година доставена до Комисијата за хартии од вредност на ден 26.05.2003 година и за воведена под деловен број на КХВ 08-570/2.

2. Се задолжува Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје да изврши усогласување на точките 2.38 и 3.24 од пречистениот текст на процедурите на тргување на Македонската берза АД Скопје бр. 09-382/1 од 19.03.2003 година со Законот за хартии од вредност и со Одлуката бр. 02-1077-1 од 21.12.2001 година на Македонската берза АД Скопје.

3. Се задолжува Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје да изготви пречистен текст на процедурите за тргување на Македонска берза АД Скопје и пречистениот текст да го достави до Комисијата за хартии од вредност.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-570/4
27 мај 2003 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
проф. д-р **Весна Пендовска**, с.р.

Во Правилникот за формата и содржината на образците за прекугранично пренесување на опасен отпад, донесен од министерот за екологија, а објавен во “Службен весник на РМ“ бр. 37 од 4 јуни 2003 година, на страна 13 пред Упатството за пополнување на патниот налог (образец за превоз) Прилог 2, треба да стои текстот на Упатството (Прилог 1) што следува:

Упатство за пополнување на образецот за известување

Поле 1. Извозникот/давателот на известувањето го наведува целото име, адреса, број на телефон и телефакс или телекс и целото име, адреса, број на телефон и телефакс или телекс на лицето задолжено за контакт. Во ова поле се наведуваат и причините за извозот.

Поле 2. Увозникот/давателот на известувањето го впишува целото име, адреса, број на телефон, телекс или телефакс на увозникот, како и целото име, адреса, број на телефон, телекс или телефакс на лицето задолжено за контакт. Ако увозникот е истовремено и преработувач/одагач полето 8 се пополнува исто како поле 2 или се впишува: “исто како поле 2”

Поле 3. Во ова поле се назначува дали известувањето се однесува за еднократен превоз (единечно движење) или на повеќекратен превоз (генерално известување). Исто така треба да се назначи со впишување на “X” во квадратите дали се работи за одлагање на отпадотите без обработка или за обработка. Затеменетиот дел се пополнува доколку податоците се познати.

При издавање на известувањето за прекураторичен промет секој образец за известувањето има свој број зависно од организациониот состав на надлежниот орган или институција која го издава известувањето.

Поле 4. Во ова поле се наведува вкупниот број на планираните пратки.

Поле 5. Во ова поле потребно е да се впише вкупната количина и количината по пратка во килограми, тони или литри.

Полиња 6. (i) и (ii). Во овие полиња за една пратка се впишува планираниот датум на пратката (i), а за повеќе пратки се впишуваат или планираните точни датуми на секоја пратка или очекуваната временска разлика за секоја пратка (ii).

Поле 7. Во ова поле се впишува цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси за превозникот, цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси на лицето задолжено за контакт во било кое време во текот на прекуграничниот промет на пратката со опасниот отпад. Ако во превозот се вклучени повеќе превозници тогаш истите податоци за сите превозници се приложуваат во прилогот на известувањето и во истото поле треба да се впише: “види прилог”.

Поле 8. Во ова поле се впишуваат сите потребни информации за преработувачот/одлагачот на отпадот цело име, адреса, броеви на телефони, телекси или телефакси на лицето задолжено за контакт.

Поле 9. Во ова поле се впишуваат операциите и начинот на одлагање/обработка. Пописите на операциите на одлагање (Disposal, D1 до D15) и обработка (Recovery, R1 до R13) се наоѓаат на позадината на образецот. Ако е потребно приложете и дополнителни информации.

Поле 10. Во ова поле се впишува цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси за производителот на отпадот и цело име, адреса, броеви на телефони, телефакси или телекси на лицето задолжено за контакт. Исто така треба да се опише процесот и местото во кое отпадот е создаден.

Кога извозникот/давателот на известувањето воедно е и производител на отпадот, потребно е во полето 10 да се впише: “исто како и поле 1”. Ако се работи за повеќе производители се впишува: “види прилог” и се приложува список во кој треба да се наведат сите потребни информации за секој од нив.

Поле 11. Во ова поле се впишуваат податоци за начинот (и) на транспортот. Пописите на начинот на превоз се наоѓаат на позадината на образецот.

Поле 12. Во ова поле се впишува начинот на пакување. Пописите на начинот на пакување се наоѓаат на позадината на образецот.

Полиња 13. (i) и (ii). Во овие полиња се впишува името на отпад, хемиски состав и концентрација на отпад (i) како и информации за сите посебни побарувања при ракувањето со отпадоците вклучително и одредби за итност во случај на инцидент (ii).

Тие податоци се наменети за примателите/преработувачите/одлагачите на отпадот и вработените кои ракуваат со отпадот, а се врзани со здравјето на луѓето и нивната безбедност.

Поле 14. Во ова поле се впишуваат физичките карактеристики на отпадот при нормална температура и притисок. Пописот на физичките карактеристики се наоѓа на позадината на образецот.

Поле 15. Во ова поле се впишува идентификациониот број односно код кој го означува отпадот во земјата на извозот и ако е познато, во земјата на увозот, царински тарифен број и/или некоја друга ознака за отпад.

Поле 16. Ова поле се однесува само на државите членки на Организацијата за економска соработка и развој (OECD).

Поле 17. Во ова поле се впишува ознаката “Y” за отпад кој се наоѓа во категоријата на отпадоци од Анекс I и II на Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасниот отпад и негово складирање (“Службен весник на РМ” бр. 49/97).

Поле 18. Во ова поле за отпадоците од Базелската конвенција (Y1-Y45) се впишува Н број кој се наоѓа во листата на опасни карактеристики на Анекс III од Законот за ратификација на Базелската конвенција за контрола на прекуграничното пренесување на опасниот отпад и негово складирање (“Службен весник на РМ” бр. 49/97), како и на позадината на образецот.

Поле 19. Во ова поле за отпадоците од Базелската конвенција (Y1-Y45) се впишува UN класата која се наоѓа на позадината на образецот и соодветното именување на пратката.

Поле 20. Се наведува името на државата извозник, државата увозник и државите на транзитот или кодовите на државите, дата на издавање на согласност, нивните надлежни органи заедно со податоците за граничните премини на влез и излез од секоја држава.

Поле 21. Ова поле се пополнува само при влезот, излезот и транзитот на пратката низ земјите на Европската унија.

Поле 22. Во ова поле се впишува бројот на прилозите. Прилозите можат да бидат на пример, список на различни превозници (поле 7), производителите на отпадот (поле 10), договор помеѓу извозникот и преработувачот на отпадот и др.

Поле 23. Во ова поле производителот на отпадот и/или извозникот на отпадот треба на ист датум да го потврдат со цело име, презиме и потпис известувањето пред неговото доставување до надлежните органи на заинтересираните држави. Со тоа исто така се потврдува постоењето на валиден писмен договор помеѓу извозникот и преработувачот на отпадот и постоење на осигурување или финансиски гаранции кои се или ќе бидат на сила во текот на прекуграничниот превоз на отпадот.

Поле 24. Ова поле се пополнува од надлежни органи на државата на увоз или државата/те на транзит кои го заверуваат приемот на известувањето. Според Базелската конвенција обврска е на секоја држава на транзитот во рок од три дена од денот на приемот на известувањето да го потврди приемот на давателот на известувањето.

Поле 25. Ова поле се пополнува од надлежен орган на заинтересираните држави во случаите кога се дава согласност за прекугранично пренесување на отпадоците. Во овој дел се впишува датумот кога е издадена и датумот до кога согласноста важи. Ако планираниот превоз мора да се изведе под посебни услови тогаш тоа се означува во соодветниот квадрат на ова поле, а сите податоци за посебните услови се впишуваат во полето 26 или се приложуваат во прилог.

Кога прекуграничниот превоз се одбива, тогаш во полето 25 се впишува приговор или се приложува посебен допис или решение со кое се образложуваат причините за одбивањето.

Поле 26. Ова поле се пополнува од надлежни органи на заинтересираните држави кој служи како допис ако се потребни посебни услови за превоз или кога треба да се појаснат причините за одбивањето на прекуграничниот превоз.

Напомена

Извозникот/давателот на известувањето (производителот на отпадоците, државата на извоз) ги пополнува полињата од 1-23 од образецот за известување.

Надлежниот орган на државата на транзит која е членка на Базелската конвенција или на државата на увоз го пополнува полето 24.

Полето 25 и 26 се пополнува од надлежен орган на државата извозничка, државата увозничка и државата транзит.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ

Во постапката заведена пред Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. П. бр. 1249/03, за развод на брак, по тужба на тужителот Симеон Стојевски од Скопје, ул. “Пиринска” бр. 45/2-5, против тужената Вита Стојевска, моминско Владева, со непозната адреса на живеење, ЈУ Меѓуопштинскиот Центар за социјални работи на град Скопје, со решение бр. 3020-287 од 23.05.2003 година, за посебен старател на тужената го постави адвокатот Љубиша Димитров од Скопје, ул. “Пајко Маало” бр. 1, кој ќе ги штити нејзините интереси во постапката, додека таа лично или нејзин полномошник не се јави во постапката.

Посебниот старател ги има сите права и обврски како законски застапник на тужената, до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, XV. П. бр. 1249/03. (14744)

ОСНОВЕН СУД ВО ВЕЛЕС

Пред Основниот суд во Велес, оформен е парничен предмет П. бр. 45/03, за развод на брак, по тужба на тужителот Андов Зоран од Велес, против тужената Андова Валентина од Велес, сега со непозната адреса на живеење. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Се повикува тужената Андова Валентина, во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се појави во судот заради прием на тужбата и покана за расправа, која судот дополнително ќе ја одреди, или во истиот рок да постави свој полномошник што ќе ги застапува нејзините интереси.

Во спротивно, доколку во наведениот рок не се јави и не постави свој полномошник, за привремен застапник на тужената Андова Валентина се одредува стручниот соработник во Основниот суд во Велес, Севдинова Ирена, која ќе ги има сите права и должности на законски застапник по споменатиот предмет, се додека тужената или нејзин полномошник не се појави пред судот, односно додека органот за старателство не го извести судот дека поставил старател согласно член 79 став 2 точка 4 од ЗПП.

Од Основниот суд во Велес, П. бр. 45/2003. (14757)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред овој суд се води постапка по тужбата на тужителот Божиноски Ангеле од с.Д.Бањица, против тужениот Стефаноски Трајчев Илија, со непозната адреса.

Бидејќи полномошникот на тужителот предложи да се постави привремен застапник на тужениот за да може судот да постапува по тужбата, судот одлучи на тужениот Стефаноски Трајчев Илија да му постави привремен застапник и тоа Јованоски Александар, адвокат од Гостивар.

Привремениот застапник ќе ги штити правата на тужениот пред судот по тужбата.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 381/2003. (15027)

ОСНОВЕН СУД ВО КОЧАНИ

Во Основниот суд во Кочани е поднесена тужба за долг, од тужителката Султана Здравева од Кочани, ул. "Никола Вапцаров" бр. 12, против тужените Владо Јанков од с.Грдовци и Боро Борисов од с.Грдовци, сега во странство со непозната адреса. Вредност на спорот 113.000,00 денари.

Се повикува лицето Боро Борисов од с.Грдовци, сега во странство со непозната адреса, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на огласот да се јави во Основниот суд во Кочани или да постави свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во текот на постапката.

Доколку по истекот на рокот од 15 дена тужениот не се јави или не постави полномошник, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Кочани, П. бр. 347/2003. (15029)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Основниот суд во Струмица како првостепен граѓански суд е надлежен за решавање на спорот со основ развод на брак, на тужителката Ивановиќ Роза од с.Смолари, против тужениот Миливој Гогов, со непознато престојувалиште. Вредност на спорот 60.000,00 денари.

Во правната работа на тужителката Ивановиќ Роза од с.Смолари, против тужениот Миливој Гогов, за развод на брак кој е заведен пред овој суд под П.бр.338/03, на тужениот Миливој Гогов, сега со непознато престојувалиште му се назначува привремен застапник.

За привремен застапник се назначува Тони Делев, стручен соработник во Основниот суд во Струмица, кој ги има сите права на законски застапник по оваа постапка, согласно член 79 од Законот за парнична постапка.

Се повикува тужениот Миливој Гогов да се јави во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", во судница бр. 10.

Во спротивно, неговите интереси ќе ги застапува привремениот застапник до правосилното завршување на спорот.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 338/03. (15017)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред Основниот суд во Тетово се води тужба за сопственост по основ на одржувачка, од тужителот Јашари Махир од с.Гајре, против Стошиќ Љубица и др. од Белград, со непозната адреса.

Бидејќи тужената Стошиќ Љубица е со непозната адреса во Белград, се повикува да се јави во Основниот суд во Тетово во рок од 30 дена.

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе и постави времен старател преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 538/2003. (15030)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 408/2003 од 13.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02006224?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и управител на Трговското друштво за производство трговија и услуги АБАКУСС ДОО Скопје Градски трговски центар 2 спрат секција 2 локал 235.

Од друштвото истапува основачот Бранко Поповиќ од Скопје, а пристапува Иван Јанков од Скопје, со одлука од 28.01.2003 година.

Се брише Бранко Поповиќ - управител без ограничување. Се запишува Иван Јанков - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 408/2003. (9600)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 803/2003 од 18.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02026848?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за консалтинг, инженеринг и услуги АРЕС ЕНЕРПРАИС Татјана и др. увоз-извоз ул. "Михаил Чаков" бр. 9/2-13, Скопје.

Се брише досегашниот управител Сашо Цветков, а се запишува новиот управител Горан Ѓорѓиевски.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 803/2003. (9601)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5941/02 од 27.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02047477?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма седиште, истапување на основач и отстапување на удел на Друштвото за производство и промет на големо и мало МАК-АЛИМЕНТА Олгица ДООЕЛ Скопје, ул. "Лондонска" бр. 2 лок. 7.

Новиот назив на друштвото е: Друштво за производство на големо и мало МАК АЛИМЕНТА Олгица ДООЕЛ Скопје, ул. "Лондонска" бр. 2 лок. 7. Од друштвото истапува основачот Душан Крстиќ од Нови Сад.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5941/2002. (9602)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 849/2003 од 20.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02048403?-3-03-001, ја запиша во трговскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Трговското друштво ХЕЛАС-СЕРВИС ДОО Тирана, поранешна фабрика за чоколади "Зоги и Зи" Подружница ХЕЛАС-СЕРВИС I Скопје, ул. "Маршал Тито" бр. 22/3-6.

Се брише Маја Филиповиќ, раководител без ограничување. Се запишува Јоанкис Нтоумус, раководител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 849/2003. (9603)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 658/03 од 05.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02043843?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за производство на машинска опрема и резервни делови МСТ ДОО ГТЦ Кеј "13 Ноември" кула 2/9, Скопје.

Се брише Сашо Настевски - управител без ограничувања. Се запишува Олгица Настевска - управител без ограничувања. Пречистен текст Олгица Настевска - управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 658/2003. (9604)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5438/02 од 26.02.2003 година, во регистарската влошка бр. 02020580?-3-01-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност на АГ-РОМ извоз-увоз Друштво за промет на големо и мало Цветковиќ Марија и други ДОО Скопје, ул. "Партизански одреди" бр. 18.

Се проширува дејноста: 52.33.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5438/2002. (9605)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 1192/2003 од 02.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02023158?-8-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на фирма, истапување и пристапување на основач и промена на управител на Друштвото за градежништво производство услуги и трговија на големо и мало КИКИ ИМПЕКС, Дан-Мак и др. ДОО експорт-импорт ул. "Пушкинова" бр. 7Б 4/29, Скопје.

Се менува досегашниот назив на Друштво за градежништво производство услуги и трговија на големо и мало СИКИ ИМПЕКС Кирче ДОО експорт-импорт и во иднина фирмата ќе гласи Друштво за градежништво производство услуги и трговија на големо и мало КИКИ ИМПЕКС, Дан-Мак и др. ДОО експорт-импорт.

Од друштвото истапува содружникот Кирче Белчев, а на негово место пристапува Дан Мак Експорт-Импорт Силвер Аლოსки, Дисехојвај 12 - 8220 Брабранд, Данска од 12.03.2003 година.

Се менува управителот на друштвото и во иднина управител ќе биде Крсте Симеонов од Скопје, со стан на ул. "Партизански одреди" бр. 17-3/11, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 1192/2003. (9606)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 436/2003 од 21.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02026514?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за трговија и услуги УНИОН Фудбалски клуб Башкими ДООЕЛ ул. "11 Ноември" бр. 44, Куманово.

Се брише Сезаи Сефединовски, управител со неограничени овластувања. Се запишува Газмет Хида, управител со неограничени овластувања. Пречистениот текст гласи Газмет Хида, управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 436/2003. (9607)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 144/2003 од 02.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-694-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Центарот за средно насочено образование "ЗЛАТЕ МАЛАКОСКИ" Гости-вар, ул. "Борис Кидриќ" бр. 167.

Се брише досегашниот директор Лазарски Филип, се запишува новиот директор Џафери Неадин.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 144/2003. (9608)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 169/2003 од 31.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-45039-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното училиште "ДИМО ХАЦИ ДИМОВ" - Скопје, ул. "Ангел Динев" бр. 66.

Се брише досегашниот директор Лазар Матески - директор без ограничувања, а се запишува новиот директор Николоска Лела - директор без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 169/2003. (9609)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 690/2003 од 31.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02046494?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар запишување на Одлука на Друштвото за производство, транспорт трговија и услуги ТОЦКА-Д ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Среќко Пужалка" бр. 9, Скопје.

Запишување на Одлука за зголемување на основната главница од 18.03.2003 година на Друштвото за производство, транспорт трговија и услуги ТОЦКА-Д ДООЕЛ увоз-извоз ул. "Среќко Пужалка" бр. 9, Скопје.

Се зголемува главницата од 17.546 евра или 1.085.200,00 денари.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 690/2003. (9610)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 630/2003 од 31.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02019964?-3-09-000, го запиша во трговскиот регистар проширувањето на дејност и промена на управител на Друштвото за услуги ПРОМ Ивајло и Ванчо ДОО ул. "Шандор Петефи" бр. 10-а, Скопје.

Се брише Ивајло Георгиев - управител без ограничување. Се запишува Стојан Каевски - управител без ограничување. Пречистен текст Стојан Каевски - управител без ограничување.

Се прошируваат дејностите во внатрешниот трговски промет. Пречистен текст: 22.11, 22.12, 22.13, 22.14, 22.15, 22.21, 22.22, 22.23, 22.24, 22.25, 22.31, 22.32, 22.33, 30.01, 30.02, 31.10, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 31.61, 31.62, 32.10, 32.20, 3.20, 45.31, 51.11, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.43, 51.51, 51.64, 51.70, 52.45, 55.30/1, 55.30/2, 52.12, 52.45, 52.47, 52.48, 52.61, 52, 63.11, 63.12, 63.21, 63.302, 63.40, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 74.12, 74.14, 74.40, 74.81, 74.83, 74.84, 92.11, 92.12, 92.12, 92.31, 92.34, 93.04, 93.05, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3.

Се прошируваат дејностите во надворешнотрговскиот промет, пречистен текст: застапување и посредување на странски фирми, меѓународна шпедиција и шпедитерски услуги, реекспорт, продажба на стоки од консигнационо складиште, надворешна трговија со прехранбени и непрехранбени производи, консигнација, уследиштување, по-

средување и застапување во прометот со стоки и услуги, превоз на патници во меѓународниот сообраќај, туристички аранжмани. Спроведување на одлука за деноминација со основачки влог од ДЕМ во ЕУР.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 630/2003. (9611)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 128/2003 од 21.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02022404?-3-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на основач и управител на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МУРАД Шабан и др. ДОО экспорт-импорт Скопје, ул. "Индустриска" бб.

Од друштвото истапуваат основачите ДЕВРАН Колективно трговско друштво Кадир Ириш и содружниците, Друштво за производство, трговија со прехранбени производи и стоки за широка потрошувачка ОЗТРА-КИЈА - Р. Турција.

Во друштвото пристапува содружникот Емсал Челеби од Едрење, Р. Турција со Одлука од 15.01.2003 година.

Се брише Каја Шабан - управител со неограничени овластувања. Се запишува Емсал Челеби - управител со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 128/2003. (9612)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 156/2003 од 26.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-448-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице овластено за застапување на Основното училиште "КОЧО РАЦИН" - с. Петровец, Скопје.

Се врши промена на овластено лице за застапување и тоа: се брише Мите Стојчевски - директор, се запишува Мирка Василевска, в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 156/2003. (9613)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 5786/2002 од 21.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 02042162?-8-01-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на седиште и запишување на Одлука на Друштвото за трговија и услуги МИАМАРК М ДООЕЛ Скопје, ул. "Мито Хаџи Василев" бр. 20, Скопје.

Седиштето се менува и ќе гласи Друштво за трговија и услуги МИАМАРК М ДООЕЛ Скопје, ул. "Никола Вапцаров" бр. 20, Скопје.

Се именува Валентина Столевска, управител. Се зголемува основната главница од 690.700,00 денари или 11.280 евра.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 5786/2003. (9614)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 168/03 од 02.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-454-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на директор на Основното училиште "Маршал Тито" с. Лопате, Куманово.

Се брише Азири Мемет - директор без ограничување, се запишува Сулејман Фазли в.д. директор без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 168/2003. (9615)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 2586/2000 од 03.11.2000 година, во регистарската влошка бр. 02012110?-8-03-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, промет и услуги КИНЕМА-Р ДООЕЛ Кире извоз-увоз Скопје, бул. "ЈНА" бр. 54-2/12.

Се врши промена на управителот: да се брише Кире Лакински управител без ограничување, а да се запише Ненад Лакински - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 2586/2000. (9616)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 903/2003 од 03.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 02041887?-3-09-000, ја запиша во трговскиот регистар промената на содружник и управител на Друштвото за градежништво, производство, трговија и услуги УКАМ - ИНЖЕНЕРИНГ ДОО бул. "Јане Сандански" бр. 113, Скопје.

Од друштвото истапува содружникот Друштво за заштита на животната средина РИ-ЕП ДОО РИ и други Скопје. Во друштвото пристапува содружникот Христова Олгица од Скопје, со Одлука од 05.03.2003 година.

Се брише Христова Милка - управител без ограничување. Се запишува Христов Борис - управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 903/2003. (9618)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението Срег. бр. 166/2003 од 02.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-635-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Основното училиште "ФАИК КОНИЦА" с. Слупчане со целосна одговорност Општина Липково.

Да се брише Насер Ајдини - директор со неограничени овластувања. Да се запише Садик Демири - в.д. директор со неограничени овластувања.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Срег. бр. 166/2003. (9618)

Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П.Трег. бр. 63/2003 од 18.03.2003 година, во регистарската влошка бр. 020164147?-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар припојувањето на Друштвото за меѓународна шпедиција КАРГО Александар ДООЕЛ Скопје, ул. "Перо Наков" бб.

Припојување на: Друштво за трговија и услуги АНДРА Александар и др. ДОО Скопје, ул. "Перо Наков" бб, со рег. влошка 02014899?-3-01-000, кон Друштво за меѓународна шпедиција КАРГО Александар ДООЕЛ Скопје, ул. "Перо Наков" бб, со рег. влошка бр. 02016417?-8-09-000.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, П.Трег. бр. 63/2003. (9619)

Основниот суд Битола во Битола, со решение П.Трег. бр. 537/2003 од 29.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 014297, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител, НО и УО на Акционерското друштво за производство и промет на корпусен тапацiran мебел и градежна столарија СОВРЕМЕН ДОМ увоз-извоз Прилеп, Прилеп ул. "Александар Македонски" бб.

Запишување на одлуки за разрешување и именување на Надзорен и Управен одбор и промена на овластен застапник на АД за производство и промет на корпусен тапацiran мебел и градежна столарија СОВРЕМЕН ДОМ увоз-извоз Прилеп.

Се брише Трајко Јованоски - претседател на УО, а се запишува Ацо Дудулоски - претседател на УО.

Од Основниот суд Битола во Битола, П.Трег. бр. 537/2003 (13151)

Основниот суд Битола во Битола, со решение П.Трег. бр. 525/2003 од 29.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 013621, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за

производство, проектирање, инженеринг, промет и услуги "ВАСКО-ПАРИСИС" ДОО увоз-извоз Прилеп, ул. "Кеј 1-ви Мај" бр. 29, Прилеп.

Се врши промена на управителот на друштвото.

Се брише Жарко Волчески, управител без ограничувања, а се запишува Константино Волчески управител со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 525/2003 (13152)

Основниот суд Битола во Битола, со решение П. Трег. бр. 548/2003 од 30.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 01008316, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Трговското друштво за производство, услуги и трговија ВЕСНА СРБИНОСКА "ИВАНА БС" увоз-извоз Македонски Брод, ул. "Страшо Пинџур" бр. 3.

Престанува овластувањето на Весна Србиноска и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување е Снежана Алексока - управител.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 548/2003 (13153)

Основниот суд Битола во Битола, со решение Срег. бр. 121/03 од 30.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 1-740, ја запиша во судскиот регистар промената на овластено лице на Основното училиште "Гоце Делчев" Ресен Ресен, ул. "Мите Трповски" бр. 30.

Се врши усогласување со Законот за образование на РМ, а со тоа се врши промена на називот од Основно училиште "Гоце Делчев" Ресен, со целосна одговорност.

Новиот назив гласи: Основно училиште "Гоце Делчев" Ресен, со непроменето седиште во Ресен, ул. "Мите Трповски" бр. 30.

Соколевски Блаже - вршител на должноста директор со неограничени овластувања во рамките на запишаните дејности.

Му престанува овластувањето на застапување и се брише од судскиот регистар како досегашен директор лицето Митревски Зоран.

Од Основниот суд Битола во Битола, Срег. бр. 121/03 (13154)

Основниот суд Битола во Битола, со решение П. Трег. бр. 524/2003 од 22.04.2003 година, во регистарската влошка бр. 007510, ја запиша во трговскиот регистар промената на управител на Друштвото за сообраќај, трговија и услуги МЕРЦЕДЕС Охрид ДООЕЛ Охрид, с. Подмоље.

Се врши промена на управител. Престанува овластувањето за застапување на Лазаревска Васка и се брише од трговскиот регистар.

Лице овластено за застапување и во надворешно трговскиот промет - управител со неограничени овластувања е Донеска Драгинка од Охрид.

Од Основниот суд Битола во Битола, П. Трег. бр. 524/2003 (13155)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 7/2003 година, здружението на граѓани "Струмички Угостители" - Струмица.

Здружението ќе дејствува на територијата на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица, на ул. "Младинска" бб.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 7/2003.

(14754)

Се запишува во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под ЗГФ. бр. 6/2003 година, здружението на граѓани со име Здружение на медицински лаборанти и санитарни техничари на општина-Струмица.

Здружението ќе дејствува на општина Струмица и РМ, а неговото седиште се наоѓа во Струмица, на ул. "Младинска" бб.

Од Основниот суд во Струмица, ЗГФ. бр. 6/2003.

(14756)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение П. Рег. Зг. бр. 38/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го усвои предлогот на Здружението на граѓани-Бадминтон клуб "Скопје 2003".

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружението на граѓани Бадминтон клуб "Скопје 2003" од Скопје, со седиште на ул. "Јабланица" бр. 17-Скопје.

Дејноста на здружението на граѓани Бадминтон клуб "Скопје 2003" од Скопје е: развој на бадминтон спортот и принципите на аматеризмот, вклучување на работните луѓе и граѓани, а особено младината во спортската и спортско-рекреативната активност во бадминтон спортот што ќе придонесе за формирање на здрави работоспособни личности, унапредување на бадминтон спортот со цел постигнување на врвни резултати, успешна презентација на клубот, градот и државата, покренување на иницијатива за донесување и дополнување на прописите и други нормативни акти од областа на спортот и ангажирање на нивно поефикасно спроведување, соработка со општествено спортски организации и клубови со цел за размена на мислења, искуства и покренување на заеднички акции и сл., да помага во организирање и спроведување на тренинзите и натпреварите во клубот, други натпревари и турнири.

Со денот на запишување во регистарот на, Здружението на граѓани Бадминтон клуб "Скопје 2003" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, П. Рег. Зг. бр. 38/03. (14903)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I. Рег. Зг. бр. 25/03, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша одобрувањето на уписот на здружението под името Здружение на конфекционерите на Македонија "Конфекционер" од Скопје, со скратена ознака на името "Конфекционер", со седиште во Скопје, на ул. "Серава" бр. 103 и организирање и дејствување на подрачјето на Република Македонија.

Основните цели и задачи на Здружението на конфекционерите на Македонија "Конфекционер" од Скопје, е здружување на граѓаните кои се занимаваат со конфекционерство заради поттикнување на производството, остварување на соработка со домашни и странски партнери, истражување на домашниот и странскиот пазар, размена на информации, технологии и искуство, обука и усовршување на конфекционерски кадри, организирање на советувања, семинари и сл. члени собира од конфекционерството, реализација на грантови и други форми на помош од одделни домашни и странски субјекти.

Со денот на запишувањето во регистарот Здружението на конфекционерите на Македонија "Конфекционер" од Скопје, се стекнува со својство на правно лице и отпочнува со работа од денот на уписот 8.05.2003 година.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I. Рег. Зг. бр. 25/03. (15028)

Се утврдува престанок на работа на здружението на граѓани Карате клуб "МАКЕДОНИЈА 99" со седиште во Скопје, на ул. "Бертранд Расел" бр. 10, сметано од 02.03.2003 година и ова здружение на граѓани се брише од судскиот регистар.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, Рег. бр. 595/2003.

(14825)

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации под Рег. број 1562 се запишува здружението на граѓани Здружение на граѓани за негување на традициите КАМ, со седиште во Скопје, на ул. "Веле Марко" бр. 16.

Работата и активностите на здружението ќе се однесуваат на зачувување и развивање на древните македонски обичаи и традиции, собирање на стари македонски фолклорни песни, приказни, носии, стари инструменти и сл., организирање на семинари, трибини, концерти, соработка со слични здруженија, клубови, друштва и организации на нашите иселеници привремено вработени во странство како и др. видови организирање на здруженија со иста или слична цел во земјата и странство.

Здружението на граѓани стекнува својство на правно лице и може да започне со работа од 23.05.2003 година.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје, З.Г. бр. 115/03. (14826)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение II. РЕГ. ЗГ. бр. 41/03 од 29.05.2003 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението на граѓани Бадминтон клуб "ЛИСИЦА" со седиште на ул. "Ратко Митровиќ" бр. 3/41, с. Драчево.

Дејноста на здружението на граѓани Бадминтон клуб "ЛИСИЦА" е омасовување и развој на бадминтонскиот спорт, развој на квалитетни форми во сите гранки опфатени во рамките на Бадминтонскиот сојуз на Македонија, организирање најразлични форми на масовни активности во функција на рана спортска специјализација и селекција на млади бадминтонисти преку најразлични школи, учество во државни меѓународни натпревари од пријателски и официјален карактер, соработка со свои асоцијации, сродни клубови и асоцијации, пружање на сервис услуги со сите други можности што ги нуди клубот на заинтересирани клубови и асоцијации.

Со денот на запишувањето во регистарот, здружението на граѓани Бадминтон клуб "ЛИСИЦА" од с. Драчево, се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, II. РЕГ. ЗГ. бр. 41/03. (14878)

Основниот суд во Кичево, со решение Рег. ЗГФ. 15/03 од 03.05.2003 година го запиша следното:

Во регистарот на здруженија на граѓани и фондации се запишува основање на здружение на граѓани Ловечко друштво "Сокол-3" с. Зајас.

Здружението ќе се залага за одгледување, размножување и заштита при ловење дивеч, обезбедување на услови за унапредување на ловството во своите ловишта, обезбедување на законско користење на дивеч во ловиштето, создавање услови за спорт и рекреација на граѓани, членови на друштвото, помагање на ловци во изградување на ловечкиот морал и етика, развивање на другарство, солидарноста и хуманоста кај ловците, го унапредува ловниот туризам, развива љубов спрема дивечот и природата во целина како и да ги помага сите активности што придонесуваат за зачувување на природата, еколошката рамнотежа и зачувување и унапредување на човековата околина и др.

Седиштето на здружението е во с. Зајас, Општина Зајас.

Здружението ќе го застапува и претставува Рефил Рамадани од с.Грешница, Општина Зајас.

Здружението се стекнува со својство на правно лице од 30.05.2003 година.

Од Основниот суд во Кичево, РЕГ. ЗГФ. 15/03. (14899)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II. Ст. бр. 280/03 од 14.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги МЕДЕНИЦА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Желево" бр. 3/2-4 и жиро сметка бр. 40120-601-421976 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02001007873-01-000, и истата не се спроведува па се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14686)

Основниот суд во Битола, објавува дека со решение Ст. бр. 99/03 од 19.05.2003 година, се поведува постапка за утврдување на причини за отворање стечајна постапка над должникот Друштво за трговија и производство Континетал експорт-импорт АД Битола со седиште во Битола, ул. "Бул. 1-ви Мај" бр. 204, со жиро сметка бр. 403006010002965 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесници во платниот промет.

За стечаен судија се определува судијата Злата Мачароска судија на Основниот суд во Битола и член на стечајниот совет.

Се закажува рочиште за известување по предлогот за отворање стечајна постапка за 08.07.2003 година во 13,00 часот во судница бр. 19 во Основниот суд во Битола.

За привремен стечаен управник се определува Владо Талевски од Битола, ул. "Бул. 1-ви Мај" бр. 301, телефон 047 234-974 и мобилен 070 798-741.

Се повикуваат должниците на должникот своите обврски и должниковите солидарни содолжници и гаранти без одлагање да ги исполнат своите обврски према должникот.

Огласот е истакнат на огласната табла на судот на 19.05.2003 година.

Од Основниот суд во Битола. (14653)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 131/03 од 30.05.2003 година, над Трговецот-поединец за превоз на стоки и лица во друмскиот сообраќај "БЛАГОЈЕ ЈОРДАН РИСТЕВСКИ" ТП с. Братиндол, Битола запишан во рег. вл. 1-19317 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 500-0000001791-86 при Стопанска банка АД Битола, со дејност превоз во друмскиот сообраќај.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (14745)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 121/03 од 29.05.2003 година, над Друштвото за производство, трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз "А и Л" Александар Крлевски ДООЕЛ Битола, запишан во рег. вл. 010101407-8-03-000 на Основниот суд во Битола со жиро сметка бр. 500-0000001837-45 при Стопанска банка АД Битола, со дејност трговија на мало со текстил.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува.

Од Основниот суд во Битола. (14746)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 38/2003 од 29.04.2003 година, над стечајниот должник Трговско, услужно и производно друштво "Кардиф" компани увоз-извоз Битола ДООЕЛ со седиште во Битола, ул. "Горче Петров" бр. 50, запишано во регистарска влошка 01012461 на Основниот суд во Битола, со

жиро сметка бр. 500-0000000446-47 при Стопанска банка АД Битола, со дејност шифра 52.12, отвори стечајна постапка не ја спроведе, и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14747)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 124/2003 од 28.05.2003 година, над стечајниот должник Трговско приватно претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "Гранада" Битола ПО, со седиште на ул. "Ружа Делчева" бр. 46/10, запишано во регистарска влошка бр. 1-2153 на Окружен стопански суд во Битола, со жиро сметка бр. 40300-601-11347 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет ПЕ Битола, со дејност шифра 070132, отвори стечајна постапка не ја спроведе, и ја заклучи.

Од Основниот суд во Битола. (14748)

Основниот суд во Битола со решение Ст. бр. 218/02, објавува дека отворената стечајна постапка над должникот ДООЕЛ "Преспахем" Ресен, со жиро сметка 200000030409686 во АД Стопанска банка Ресен, со рег. вл. бр. 01007396-8-03-000, регистриран во Основниот суд во Битола, се заклучува.

Дел од настанатите трошоци од постапката ќе се намират од имотот на должникот.

Од Основниот суд во Битола. (14750)

Основниот суд во Куманово, објавува дека со решение Ст. бр. 136/02 од 23.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над Градежното претпријатие БЕТОН КУМАНОВО АД - Куманово Ц.О., ул. "11 Октомври" бб. од Куманово со жиро сметка бр. 40900-601-44338 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на РМ, бр. на рег. влошка 1-65332-0-0-0 и Срег. бр. 1042/99 од 21.01.2000 година на Основниот суд Скопје I - Скопје.

За стечаен судија се именува Сунчица Ефремовска судија на овој суд и член на стечајниот совет.

За стечаен управник се именува Јагода Вељковска ул. "Маршал Тито" бр. 22/3-17, Скопје, тел: 02 230 777.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена од истекот на осмиот ден од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" и на огласната табла во судот да ги пријават своите побарувања кај стечајниот управник во согласност со одредбите од Законот за стечај ("Службен весник на РМ" бр. 55/97 ЗС-став 3 на член 61 од ЗС), а за пријавата на побарувањата (член 185 од ЗС).

Се повикуваат доверителите во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот за отворање на стечајна постапка во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите различни права:

- а) на подвижни предмети и права на должникот,
- б) на недвижностите на должникот кои не се запишани во јавните книги,
- в) на недвижностите на должникот кои се запишани во јавните книги, ако тие различни права не се запишани во тие книги.

Во пријавата мора да се означат предметите на кои постои различно право, начинот и основот на засновање на тоа право, како и обезбеденото побарување.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар на Основниот суд Скопје I - Скопје, како и во јавните книги.

Стечајната постапка е отворена на 23.05.2003 година на денот во кој ова решение и огласот за отворање на стечајната постапка е ставен на огласна табла на овој суд.

Испитното рочиште на собирот на доверителите на кое се испитуваат и утврдуваат пријавените побарувања на доверителите (член 62 од ЗС) се закажува на 03.09.2003 година во 10,00 часот во соба бр. 73/2 на Основниот суд во Куманово.

Испитното рочиште од став 8 на ова решение на собирот на доверители (став 2 на член 62 од ЗС) на кое врз основа на извештај на стечајниот управник ќе се одлучува за понатамошниот тек на стечајната постапка се закажува за истиот ден и на истото место каде што е закажано испитното рочиште на собирот на доверителите во 12,00 часот.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да ги исполнат на стечајниот управник за стечајниот должник, без одлагање.

Од Основниот суд во Куманово. (14529)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 83/2003 од 21.05.2003 година, отвори стечајна постапка према должникот Трговец-поединец "Адо-турс" Ајдароски Зеко Адем авто-превозник, с. Дебреште ТП, со седиште во с. Дебреште-Долнени, запишан во регистарска влошка бр. 01008201?-6-06-000, со решение Трег. бр. 2045/99 на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на патници во дружниот друмскиот сообраќај-слободен, со жиро-сметка бр. 300020000182298 во Комерцијална банка АД Скопје - филијала Прилеп.

Стечајната постапка према должникот не се спроведува, но се заклучува поради идна неликвидност на должникот и непостоење на имот на должникот со кој ќе се платат стасаните и идните обврски.

Од Основниот суд во Прилеп. (14751)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 8/03 од 21.02.2003 година, над Угостителскиот објект КУМАНОВАРЈА ТП Јонузи Мемии Рефиз од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 111, жиро сметка 41500-601-81414, во Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 02012392-6-09-000, се отвора стечајната постапка, не се спроведува и се заклучува.

Од Основниот суд во Тетово. (14675)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 54/2003 од 30.05.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот АД за изработка на накит ЗЛАТАРА Крушево, со седиште во Крушево, на ул. "Манчу Матак" бр. 51, со основна дејност изработка на накит, со жиро сметка 41110-601-8077 во Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет Скопје.

Стечајната постапка над должникот се отвора на ден 30.05.2003 година во 14,00 часот.

За стечаен судија се определува судијата Татјана Сусулеска член на советот и судија на овој суд.

За стечаен управник се определува Тодор Пренцов, ул. "Кеј 9-ти Септември" бр. 70-1/10, телефон 048 429-740 и 070 552-503.

Се повикуваат доверителите во рок од 15 дена смета на денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да ги пријават своите побарувања на адреса на стечајниот управник и пријавите да ги таксираат со уплатница од 600,00 денари во корист на Републички судски такси-стопанство - трезорска сметка 100000000053095, уплатна сметка 840-018-03338 приходна шифра 722211-00 депонент на Народна банка на РМ.

Се повикуваат доверителите своите различни права на подвижните предмети и правата на должникот како и различните права на недвижностите на должникот што не се запишани во јавните книги - катастарот и различните права на недвижностите што се запишани во јавните книги-катастарот да ги пријават во рок од 15 дена сметано од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ". Пријавувањето да го извршат кај стечајниот управник, а во пријавата да означат на кои предмети постои различно право, начинот и основата на засновање на тоа право како и обезбеденото побарување.

Се повикуваат должниковите должници своите обврски да не ги исполнуваат директно на должникот туку на стечајниот управник за стечајниот должник.

Отворањето на стечајната постапка да се запише во трговскиот регистар, во јавните книги-катастарот и во регистарот на правата од индустриска сопственост.

Се закажува рочиште и тоа Собир на доверители за испитување и утврдување на пријавените побарувања - испитно рочиште за поднесување на извештај - Собрание на доверителите за ден 03.07.2003 година во 12,00 часот во судница бр. 9 во Основниот суд во Прилеп.

Ова решение да се објави на огласната табла во Основниот суд во Прилеп и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Прилеп. (14749)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III. Ст. бр. 213/01 од 12.07.2001 година, со отвора стечајна постапка над должникот Трговско претпријатие "ОПУС", ДОО, експорт-импорт, Скопје, со седиште на ул. "III Македонска Бригада" бб, со жиро сметка 40100-601-257086 и регистарска влошка 1-46608-0-0-0 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Отворената стечајна постапка над должникот ТП "ОПУС" - Скопје, се заклучува.

По правосилноста на решението, должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14780)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.6/03 од 21.02.2003 година, над Трговското друштво за производство, трговија, угостителство и услуги МАУ-ЕР Абдулмецит ДООЕЛ увоз-извоз с.Камењане, жиро сметка 41500-601-85642 во Агенцијата за работа со блокирани сметки и регистарска влошка бр. 02027123-8-01-000, се отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (14889)

Основниот суд во Тетово, објавува дека со решение Ст.бр.54/03 од 09.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСТРА ЉУБОТЕН Бобан ДООЕЛ експорт-импорт с.Вратница, Вратница, Тетово, со жиро сметка бр. 41500-601-548732 што се води при Агенцијата за работа со блокирани жиро сметки - Скопје, П.Е. Тетово, запишано при Основниот суд Скопје I - Скопје под Трег. бр. 123812432/99, со регистарска влошка бр. 02019258-8-03-000 од 15.03.2000 година.

Стечајната постапка над должникот не се спроведува и се заклучува, поради немање на имот, согласно член 64 од Законот за стечај.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд во Тетово. (14890)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст. бр. 40/2003 од 29.04.2003 година, ја отвори стечајната постапка на стечајниот должник Друштво за производство, трговија, сообраќај и услуги "Аргзон" увоз-извоз Салиу Љабрим од Кичево, ул. "Скопска" бр. 149.

Ја заклучи стечајната постапка на стечајниот должник, согласно член 84, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14891)

Основниот суд во Штип, објавува дека со решение Ст. бр.60/02 од 02.06.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за трго-

вија, производство, угостителство и услуги ЛИНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз - Штип, ул. "Митко Недев" бр. 17, со жиро сметка бр. 200000028051907 кај Стопанска банка АД - Скопје, Филијала - Штип.

Отворената стечајна постапка над должникот Јавно трговско друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ЛИНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз - Штип, се заклучува затоа што друштвото не располага со имот доволен да ги покрие трошоците по постапката.

По правосилноста на ова решение должникот Јавно трговско друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ЛИНИ-КОМЕРЦ увоз-извоз - Штип да се брише од трговскиот регистар кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (14892)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 82/2003 од 26.05.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговско друштво за занаетчиство и трговија МЕЛЕ увоз-извоз Јанку Михаил Меле ДООЕЛ Крушево, со седиште на ул. "Илинденска" бр. 9, запишано во регистарска влошка бр. 01011069?-8-09-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност трговија на мало во продавници претежно со храна, пијалаци и тутун, со жиро сметка 200000032858451 при Стопанска банка АД Скопје, Филијала Крушево.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (14893)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст.бр.94/2003 од 22.05.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за производство и трговија на мало со облека Николоски Борис Драги ДАВОР Прилеп, со седиште на ул. "Моша Пијаде" бр. 1/79, запишан во регистарска влошка бр. 01003373?-6-03-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност производство на друга горна облека, со жиро сметка 300020000163965 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (14894)

Основниот суд во Прилеп, со решение Ст. бр. 86/2003 од 26.05.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за превоз на патници во друмскиот сообраќај КАМИКАЗА 2000 Прилеп ПО, со седиште на ул. "Кире Гаврилоски" бр. 36, запишан во регистарска влошка бр. 01002724?-6-06-000 на Основниот суд во Битола, со основна дејност превоз на патници, со жиро сметка 300020000133895 во Комерцијална банка АД Скопје, Филијала Прилеп.

Стечајната постапка не се спроведува, но се заклучува поради немање на имот за покривање на трошоците на стечајната постапка.

Од Основниот суд во Прилеп. (14895)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.90/03 од 27.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ДПУТ Софи комерц увоз-извоз ДООЕЛ од Струмица, со жиро сметка бр. 200000016909905 што се води при Стопанска банка АД Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на обја-

вувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.
Од Основниот суд во Струмица. (14896)

Основниот суд во Струмица, објавува дека со решение на стечајниот совет под Ст.бр.85/03 од 27.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот ППС “УНИФИЛ“ ц.о. Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-5764 што се води при Агенцијата за работа со блокирани сметки Скопје, но е одлучено истата да не се спроведува поради немање имот на должникот, заради што и се заклучи.

Доверителите можат со жалба да го напаѓаат горенаведеното решение во рок од 8 дена од денот на објавувањето на решението во “Службен весник на РМ“, преку овој суд до Апелациониот суд во Штип.

По правосилноста на решението горенаведеното претпријатие да се брише од регистарот на претпријатија.
Од Основниот суд во Струмица. (14897)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I.Ст.бр.23/03 од 12.02.2003 година, се отвора стечајна постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги “РИ - НАС ТРАДЕ“ Насер ДООЕЛ - Скопје, со седиште на ул. “2-ра македонска бригада“ ТЦ Треска 2-ри кат, со сметка број 300000001001658 кај Комерцијална банка АД - Скопје, со регистарска влошка број 020010571?-8-01-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14908)

Основниот суд Скопје II - Скопје, објавува дека со решение III.Ст.бр.258/03 од 05.06.2003 година, се отвора стечајна постапка над стечајниот должник Друштво за производство и пласман на производи ВАЛАС КОМ Златко ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. “Марко Орешковиќ“ бр. 45, жиро сметка бр. 3000000000635483 и регистарска влошка бр. 02016802?-8-03-000 при регистарот на Основниот суд Скопје I - Скопје, и истата не се спроведува.

Се заклучува стечајната постапка над стечајниот должник Друштво за производство и пласман на производи ВАЛАС КОМ Златко ДООЕЛ Скопје.

По правосилноста на решението должникот да се брише од регистарот кој го води Основниот суд Скопје I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје. (14915)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение II.Ст.бр.270/03 од 12.05.2003 година, е отворена стечајна постапка над должникот Друштво за аудио-видео продукција, маркетинг, трговија и услуги БАЛАНС Огнен ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. “11 Октомври“ бр. 16/35 и жиро сметка број 40100-601-466788 при Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет на Република Македонија, со регистарска влошка бр. 02029777?-8-09-000, и истата не се спроведува и се заклучува.

Должникот да се брише од регистарот кој го води овој суд.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14987)

Основниот суд во Кичево, со решение Ст.бр.27/2003 од 23.04.2003 година, отвори стечајна постапка над должникот Трговец поединец за трговија на мало со

прехранбени производи Арифи Зенел Неџат “БЕНАР“ од Кичево и истата не се спроведува поради немање на средства за стечајна маса и се заклучува стечајната постапка над наведениот должник согласно член 64, став 1 од Законот за стечај.

Од Основниот суд во Кичево. (14995)

Основниот суд во Кочани, објавува дека со решение Ст.бр.29/2001 од 07.05.2003 година, е заклучена стечајната постапка над должникот АД “Кланица“ - Кочани, со седиште во Кочани на ул. “Штипски пат“ бб, жиро сметка 220558100414111, запишан во трговскиот регистар во регистарска влошка Трег.бр. 436/2001.

Да се брише должникот АД “Кланица“ - Кочани од трговскиот регистар кој го води Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Кочани. (14997)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.47/03 од 18.03.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Друштвото за трговија и услуги Атоли ДООЕЛ увоз-извоз с.Просениково, Струмица, и се заклучува.

Имотот кој се состои од деловен простор со површина од 178 м², што претставува 2/3 од објектот кој се наоѓа во с.Просениково, Струмица на Кп.бр.2024/2, во КО на с.Просениково, Струмица, во вредност од 1.830.465,00 денари, како основачки влог да му припадне на единствениот содружник и основач Спасов Ило од с.Просениково, Струмица.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води при Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (14752)

Основниот суд во Штип, со решение Л.бр.39/02 од 02.06.2003 година, отвори ликвидациона постапка над Услужното трговско претпријатие на големо и мало “Вергови“ П.О. увоз-извоз Радовиш, ул. “Вардарска“ бр. 15 - Радовиш, со жиро сметка бр. 41310-601-45314, кај Агенцијата за работа со блокирани сметки на учесниците во платниот промет - Скопје, но истата поради немање на имот се заклучува.

По правосилноста на решението должникот да се брише од судскиот регистар што се води кај Основниот суд во Штип.

Од Основниот суд во Штип. (14753)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л. бр. 19/2003 од 24.02.2003 година, отворена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало “МАТЕКС“ експорт-импорт ц.о. Скопје, со седиште на ул. “Вељко Влаховиќ“ бр. 20/6, со жиро сметка бр. 40100-601-50961.

За ликвидатор се определува лицето Матевски Љупчо од Скопје, со стан на ул. “Вељко Влаховиќ“ бр. 20/6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во “Службен весник на Република Македонија“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л. бр. 36/2003 од 23.04.2003 година, е отворена ликвидациона постапка над должникот Произ-

водно трговско претпријатие извоз-увоз "ТРИФЕ-ТРЕЈД" ДОО Гостивар, со седиште на ул. "Б. Цветковски" бр. 1 и сметка бр. 41510-601-42536.

За ликвидатор се определува лицето Таска Даниловска од Тетово.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (14771)

Ликвидаторот Жаклина Павиќевиќ, дипломиран економист од Радовиш, ул. "Вардарска" бр. 25, запишана како ликвидатор под П. Трег. бр. 287/03, во трговскиот регистар при Основниот суд во Штип, по трет пат објавува дека Јавното трговско друштво за производство, угостителство и трговија Вангеловски Коцев Гоше и др. јтд Радовиш, ул. "Партизанска" бр. 91, со број на жиро сметка 200000026435014, отворена во Стопанска банка Радовиш, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14898)

Ликвидациониот управник Благојче Петрушев од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решението П. Трег. бр. 160/2003 од 12.02.2003 година, објавува дека Друштвото за производство, промет и услуги ИДЕА МАК Благојче и др. ДОО експорт-импорт Скопје, ул. "Јабланица" бр. 24-б, со жиро сметка бр. 40100-601-195078 при Комерцијална банка, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена, по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидациониот управник, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (14905)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 384/2003, објавува дека Јавното трговско друштво за производство и трговија Јорби јтд Кочани, со број на жиро сметка 200000027814839, отворена при Стопанска банка-филијала Кочани, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15001)

Ликвидаторот Балова Снежана, дипл. екк. од Штип, ул. "Кочо Рацин" бр. 2, Штип, запишан во судскиот регистар при Основниот суд во Штип, со решение П. Трег. бр. 385/2003, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги Деготекс ДООЕЛ Свети Николе, ул. "4-ти Јули" бр. 52-А, Свети Николе и со број на жиро сметка 200000786455719, отворена при Стопанска банка-Свети Николе, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15006)

Ликвидаторот Манојлоски Кире од Гостивар, ул. "Живко Брајковски" бр. 69, објавува дека со решени П. Трег. 919/03 од 10.04.2003 година од Основниот суд Скопје I - Скопје, отворена е ликвидација на Друштвото за производство, трговија, транспорт, угостителство и услуги ФУ-МЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар, со жиро сметка бр. 260000545048916, отворена кај Радобанк Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", а најдоцна 30 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (15010)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети потврден (солемнизиран) од нотарот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 131/03 од 26.05.2003 година, засновано е заложно право-регистрациран залог од втор ред врз подвижни предмети:

1. Апарат за точење гориво, производител Тубс Загреб, тип/модел D II 50 222 MT, со фабрички број 0260 и година на производство 1997;

2. Апарат за точење гориво, производител Тубс Загреб, тип/модел D II 58 222 MT, со фабрички број 095 и година на производство 1997;

3. Апарат за точење гориво, производител Тубс Загреб, тип/модел D II 50 222 MT, со фабрички број 0259 и година на производство 1997;

4. Апарат за точење гориво, производител Тубс Загреб, тип/модел D II 58 222 MT, со фабрички број 0094 и година на производство 1997;

5. 4 (четири) Резервоари за гориво, производител Заваривац Врање, тип/модел 30 МЗ, година на производство 1997;

6. 2 (два) Резервоари за гориво, производител Заваривац Врање, тип/модел 60 МЗ, година на производство 1997 и

7. 1 (еден) Резервоар за гориво, производител Заваривац Врање, тип/модел 30 МЗ, година на производство 1997 сопственост на заложникот должник, кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 26.05.2003 година со деловоден број 10920030000026 и врз основа на Договор за залог врз недвижни предмети со својство на извршна исправа потврден од страна на нотарот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 132/03 од 26.05.2003 година, заснована е хипотека од втор ред врз недвижности БЕНЗИСКА ПУМПА со столбна трафостаница, плато и натстрешница, што се наоѓа во Кочани изградена на КП бр. 1094, м.в. "Гладни Рид", зграда 1, влез 1, приземје со површина од 121 м², зграда 2, влез 1, приземје со површина од 100 м² односно вкупно 221 м² и земјиште на КП бр. 1094 под зграда 1 со површина од 155 м², земјиште под зграда 2 со површина од 121 м² и земјиште околу зграда со површина од 5.554 м², сопственост врз основа на Имотен лист бр. 720 за КО Чифлик издаден од Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премер и катастар Кочани сопственост на заложникот должник Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги "ЕУРО ПЕТРОЛ" Кочани, ул. "14-та Бригада" бр. 108, Кочани во корист на Комерцијална банка АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Кеј Димитар Влахов" бр. 4, како обезбедување на парично побарување на заложникот должник по основ на Договор за користење на девизен поткредит од средствата на Германско-Македонскиот Фонд за кредитирање на развојот на мали и средни трговски друштва во износ од ЕУР 150.000,00. (14648)

Врз основа на Договор за регистриран залог врз подвижни предмети потврден (солемнизиран) од нотарот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 134/03 од 27.05.2003 година, засновано е заложно право-реги-

стриран залог од прв ред врз подвижни предмети: повеќе машини за шиене, машини оверлок, преси за пеглање, елипсasti столови за пеглање, казани за пареа, машини рупичарки, опшиварки, фиксер преси, столбна трафостаница, бансеци, лактерки, пунтарија, машини двоигловки, автомати за цебови, окасати рупичарки, ибердеци, рендејки и друго кое заложно право е регистрирано во Централниот регистар на 29.05.2003 година со деловоден број 10920030000027 и врз основа на Договор за залог врз недвижни предмети со својство на извршна исправа потврден од страна на нотарот Чедо Иванов од Кочани под ОДУ 132/03 од 26.05.2003 година, заснована е хипотека од втор ред врз недвижен ПРОИЗВОДЕН ПОГОН ЗА КОНФЕКЦИЈА кој се наоѓа на ул. "Т. Вангелов", с. Мородвис, Кочани, изграден на: 1. КП 2029, зграда 1, приземје со површина од 400 м², КП 2029, зграда 1 сутерен со површина од 24 м², КП 2029, зграда 1, кат 1 со површина од 405 м², КП 2026, зграда 1 или згради со вкупна површина од 829 м² и земјиште на КП 2029 и тоа под објект 560 м² и околу објект 2158 м² или земјиште со вкупна површина од 2718 м² запишани во Имотен лист бр. 1087 за КО Мородвис издаден од ДЗГР-Одделение за премејр и катастар - Кочани, сопственост на Друштвото за производство, услуги и трговија на големо и мало МОТЕКС 96 увоз-извоз ДООЕЛ с. Мородвис-Општина Зрновци, во корист на Комерцијална банка АД Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Кеј Димитар Влахов" бр. 4, како обезбедување на парично побарување на заложниот должник по основ на Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право во износ од ЕУР 406.000,00. (14649)

Врз основа на приватна исправа - Договор за залог на недвижен имот со својство на извршна исправа, потврден од нотарот Нове Костовски од Скопје, под ОДУ бр. 209/03 од 27.05.2003 година, заложниот должник Друштвото за застапување и трговија АВТОТЕХНА, Владимир и др. ДОО Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 3, со МБ 4207297, има заложено свој недвижен имот опишан во потврдата приватна исправа, во полза на заложниот доверител Комерцијална банка АД Скопје, кој залог е запишан во јавната книга што се води при Државниот завод за геодетски работи - Одделение за премејр и катастар Скопје, во Имотен лист бр. 15863 за К.О. "Центар 1". (14650)

Врз основа на нотарски акт изготвен од нотарот Нове Костовски од Скопје, ОДУ бр. 202/03 од 23.05.2003 година, заложниот должник Министерство за финансии - Биро за стокови резерви Скопје, со седиште на ул. "Орце Николов" бр. 71 со МБ 4071735, има заложено подвижни предмети, опишани во нотарскиот акт, во полза на заложните доверители Франа С.А. Женева-Табас Ен Феуиллес, Руе де Лаусанне 82 ЦХ - 1202, Женева, Швајцарија и БНП ПАРИБА (Суис) С.А. Плас Д Холанд 2, Касе Постал, ЦХ, 1211, Женева 11, Швајцарија, кој залог е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија - Заложен регистар Скопје. (14651)

Врз основа на Договор за залог со својство на извршна исправа, потврден под ОДУ бр. 128/03 од 27.05.2003 година, од нотарот Горѓи Николов од Гевгелија, склучен помеѓу заложниот доверител Друштво за производство, промет и услуги ХРОМОС-ПЕСТИЦИДИ Зоран Догазански и др. ДОО увоз-извоз Скопје - Скопје, со седиште на ул. "Даме Груев" бр. 5/3, БДС 4642210 и заложниот должник Друштво за производство, преработка и трговија МИРАВЦИ АД, со седиште во с. Миравци, Гевгелија, со БДС 5440670, засновано е

заложно право од прв ред над следните идни подвижни предмети-очекуван принос од лозови насади по сорти:

1. Мишел палиери, количина 50.000,00 кг. по цена од 15 денари за кг. или вкупно идно производство 750.000,00 денари;
2. Кингс рубин, количина 50.000,00 кг. по цена од 15 денари за кг. или вкупно идно производство во вредност од 750.000,00 денари;
3. Дон Марино, количина 50.000,00 кг. по цена од 15 денари за кг. или вкупно идно производство во вредност од 750.000,00 денари;
4. Бело зимно, количина 150.000,00 кг. по цена од 10 денари за кг. или вкупно идно производство во вредност од 1.500.000,00 денари; - очекуван принос од пченица засадена на површина од 4,6 хектари во очекувано идно производство од 13.800,00 кг. во вредност од 124.200,00 денари, сите во сопственост на заложниот должник. (14652)

Се продава земјоделско земјиште интензивно лозје на КП 8328, план 015, скица 015 во м.в. "Умата", класа 3 во површина од 8480 м² заведено во Имотен лист бр. 285 за КО Кавадарци 1 вон, издаден од ДЗГР - Одделение за премејр и катастар Кавадарци, сопственост на Ризов Ристо од Скопје, ул. "Владимир Комаров" бр. 16/1-22 за купопродажна цена од 1.900 евра (илјада и деветстотини евра)

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие што земјиште граничи со земјиштето што се продава и кои имаат првенствено право на купување, како и сите заинтересирани лица во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Република Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите да се достават до нотарот Нушка Стојаноска, ул. "ЈНА" бр. 45, Кавадарци. (14531)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Филиповски Борис, нива во К.О. Драчево, заведена во Поседовен лист бр. 1593 на КП 6325, со вкупна површина од 725 м², сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 200 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи, како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ на ул. "Нице Планина" број 16, нас. Драчево - Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, во спротивно го губат правото на првенство. (14705)

Се врши продажба на земјоделско земјиште во Скопје, построено на КО Марино, на К.П. 169/1, на м.в. "Бела Земја", нива, 4 класа, со површина од 2974 м², на која е сосопственик на 5/6 идеален дел Павловски Јован, за цена од 300,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марковска Дојчинова Снежана, ул. "Палмиро Тольати" бр. 173. (14765)

Се продава земјиште во приватна сопственост, нива, на м.в. "Стара Воденица" К.П. бр. 486/28, класа 5, план 3, скица 9, кое е со вкупна површина од 633 м², КО Волково, сопственост на Богдан Алексик од Скопје, врз основа на Поседовен лист број 1375 од 07.03.2003 година, за цена од 120.000,00 денари.

Се повикуваат сосопствениците на напред цитираното земјиште, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нада Палиќ од Скопје, ул. "Пролет" бр. 1/3-18. (14766)

Се продава земјоделско земјиште сопственост на Јаневска Марија, нива во КО Драчево, заведена во Поседовен лист бр. 1206 на К.П. 1095, план 4, скица 8, во м.в. "Смоквинки", култура нива, класа 2, со вкупна површина од 5905м², од кои се продаваат 590,5м², сопственост на продавачот, за купопродажна цена од 200,00 денари по м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и непосредните соседи како и лица со првенствено право на купување, изјавите за прифаќање на понудата да ги достават до нотарот Хакија Чоловиќ, на ул. "Нице Планина" бр. 16, нас. Драчево, Скопје, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. Во спротивно, го губат правото на првенство. (14976)

Се продава нива, класа 3, на К.П. бр. 2012, во м.в. "Борско" со површина од 3587м² и нива, класа 3, на К.П. бр. 2163, во м.в. "Сефреица" со површина од 5034м², заведени во Поседовен лист број 108 за КО Лажани, сопственост на Стојановиќ Томислав, од с. Лажани, Прилеп, за цена од 130.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со погоре наведената парцела, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенствено купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Трајко Маркоски од Прилеп, ул. "Сотка Ѓорѓиоски" бб. (14901)

Се продава недвижност: една идеална третина од К.П. 4002, на м.в. "Крапчеви Ливади", катастарска култура 13000, класа 2, со вкупно површина 15873м², кој имот е подробно опишан во Имотен лист 2620 за КО Варош, сопственост на Драгица Алексова од Битола, за вкупна купопродажна цена од 96.000,00 денари.

Се повикуваат лицата кои полагаат право на предимство на купување и тоа сосопствениците, заедничките сопственици и соседите чие земјиште граничи со недвижниот имот, предмет на продажбата во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство на купување.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виолета Ангеловска, ул. "Јосиф Јосифовски" бб, 7000 Битола. (14902)

Над недвижност-деловен простор, кој се наоѓа во Скопје, ул. "Н. Паранунов" со вкупна површина од 364 м² од кои зграда 1, влез 001, кат-приземје, кој имот лежи на КП бр. 815 дел 4 КО Карпош, сопственост на должникот-заложник должник Друштво за промет и услуги и градежништво КОНАРТИС Михајло и други ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште на ул. "Железничка" бр. 33, Скопје, видно од Имотен лист број 29541 издаден од ДЗГР - Сектор за премер и катастар Скопје, заснован е залог (хипотека) со нотарски акт Договор за залог (хипотека) врз недвижност од втор ред од страна на нотарот Нада Палиќ од Скопје, заведен под ОДУ.

бр. 95/03 од 03.06.2003 година во корист на заложникот доверител Тутунска банка АД Скопје, за обезбедување на парично побарување во износ од 42.000,00 ЕУР. (14804)

Врз основа на Договор за залог за обезбедување на парично побарување со засновање на регистриран невладетелски залог од прв ред на подвижни предмети со својство на извршна исправа солемнизиран од нотарот Виолета Ангеловска од Битола, под ОДУ бр. 174/03 од 26.05.2003 година и врз основа на Договор за залог (хипотека) од прв ред со својство на извршна исправа солемнизиран од нотарот Виолета Ангеловска од Битола, под ОДУ бр. 175/03 од 26.05.2003 година, склучен помеѓу Роберт Цингар од Битола, Анастас Цингаровски од Битола, Благој Наумовски од Битола од една страна како заложни доверители и Друштвото за одгледување на говеда, производство на млеко, други видови на производство, трговија и услуги "САМУРАЈ" увоз-извоз ДОО, с. Добромири, Новаци, со седиште во с. Добромири, Новаци, со БДС бр. 5727693, застапувано од овластениот потписник-управител Тони Бошевски од Добромири, Битола и Тони Бошевски од Добромири, Битола, од друга страна како заложни должници, заснован е залог од прв ред во корист на заложните доверители на подвижните предмети, сопственост на заложните должници, подробно опишани во Записникот за попис на заложени предмети заверен под УЗП бр. 2267/03 од 26.05.2003 година, како и залог-хипотека од прв ред врз недвижностите подробно опишан во Поседовен лист 315 за КО Добромири. (14881)

Врз основа на нотарски акт ОДУ бр. 168/2003 од 03.06.2003 година, на нотарот Стојмир Николов од Винаца, склучен помеѓу Стопанска банка АД Скопје, филијала Винаца, како заложен доверител и ДООЕЛ "Симпром" - Винаца како должник-заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз следните подвижни предмети: 1. Товарно возило, марка Застава, тип, 80 10 Н, број на шасија - 032428, број на мотор - 624239, година на производство 1985, со рег. ознака ШТ.425-КЕ; 2. Товарно возило, марка МАН, тип, Арабјтс гем Локс-Ф, број на шасија - ВВВМЛ02Х459Г067740, број на мотор - 08864895212361, година на производство 1991, со рег. ознака ШТ.107-КД; 3. Товарно возило, марка Застава, тип, 83 10/3.600, број на шасија - 037381, број на мотор - 631722, година на производство 1986, со рег. ознака ШТ.580-КЕ; 4. Товарно возило, марка Мерцедес-Бенц, тип, 2435 Л 6х2, број на шасија - ВВДБ65841315582134, број на мотор - 44294410602583, година на производство 1990, со рег. ознака ШТ. 024-КЕ; 5. Приколка, марка КАЕССБОХРЕР, тип - В14Л, број на шасија - ВВКК41800001018065, година на производство 1990, со рег. ознака ШТ. 529-КД; 6. Патничко возило, марка - Опел, тип, Вектра ГЛПЛУСИ, број на шасија - ВВО-ЛОЈБФ19У1032626, број на мотор - Х16ХЕЛ20Л01942, година на производство 2000, со рег. ознака ШТ.086-КФ; 7. Патничко возило, марка Фолксваген, тип, 255-Д-БУС, број на шасија - ВВВ233253ЦНО41447, број на мотор - СЦ032821, година на производство 1981, со рег. ознака ШТ.675-КФ, за обезбедување на парично побарување во износ од 45.000,00 ЕУР по Договор за рамковен лимит бр. 03-060/1 од 29.05.2003 година. (14883)

Врз основа на договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа составен во форма на нотарски акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 141/03 од 29.05.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка А.Д. Скопје-филијала Охрид, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 24, Охрид, како заложен дове-

рител и Трговското друштво за производство, трговија и фотографски услуги-Спироска Ружица - "ФОТО ЉУБЕ" Охрид ДООЕЛ, со седиште во Охрид, на ул. "Бул. Туристичка" бр. 50, како корисник на кредит и заложен должник и Трговското друштво за производство, трговија и услуги Мирјана Шишкоска "ШИШКО" Охрид ДООЕЛ со седиште во Охрид, на ул. "Бул. Туристичка" бр. 50, Охрид, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижниот имот деловен простор (дуќан) кој се наоѓа во колективна станбена зграда во Охрид, на локација бр. 3996/84, на ул. "Булевар на Революција" бр. 50, сега ул. "Бул. Туристичка" бр. 50, означен под број 6, во површина од 42 м², сопственост на трговското друштво за производство, трговија и фотографски услуги-Спироска Ружа - "ФОТО ЉУБЕ" Охрид ДООЕЛ, и - хипотека од втор ред врз недвижниот имот кој се наоѓа во Охрид, на ул. "Моша Пијаде" поставен на КП бр. 15574/1, план 78, скица 3 и тоа под објект во површина од 54 м² и двор на користење во површина од 8 м² или во вкупна површина од 62 м², во КО Охрид, сопственост на Трговското друштво за производство, трговија и услуги Мирјана Шишкоска "ШИШКО" Охрид ДООЕЛ и тоа за обезбедување на парично побарување кое произлегува од Договорот за одобрување на краткорочен кредит и Договорот за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право. (14886)

Врз основа на Договор за залог (хипотека) со својство на извршна исправа, составен во форма на нотарски акт од нотарот Тана Топалоска од Охрид, под ОДУ бр. 140/03 од 29.05.2003 година, склучен помеѓу Комерцијална банка А.Д. Скопје - филијала Охрид, со седиште на ул. "Партизанска" бр. 47, Охрид, како заложен доверител и Трговското друштво за производство, трговија и услуги Мирјана Шишкоска "ШИШКО" Охрид ДООЕЛ со седиште во Охрид, на ул. "Бул. Туристичка" бр. 50, како заложен должник, засновано е заложно право - хипотека од прв ред врз недвижен имот сопственост на заложниот должник и тоа недвижен имот кој се наоѓа во Охрид на ул. "Моша Пијаде" поставен на КП бр. 15574/1, план 78, скица 3 и тоа под објект во површина од 54 м² и двор на користење во површина од 8 м² или вкупна површина од 62 м², во КО Охрид, за обезбедување на парично побарување кое произлегува од Договор за одобрување на краткорочен кредит и Договор за рамковен револвинг кредит-лимит врз основа на заложно право. (14887)

Врз основа на нотарски акт-Договор за залог-хипотека врз недвижност (со својство на извршна исправа) составен од нотарот Васил Кузманоски од Охрид, под ОДУ книга II реден број 287/03 од 02.06.2003 година, склучен помеѓу "Охридска банка" АД Охрид, со седиште на бул. "Македонски Просветители" бр. 19, Охрид, како заложен доверител, Трговско друштво за производство, трговија и услуги Божо Илоски "РЕМИС" Охрид ДООЕЛ со седиште на ул. "Винковачка" бр. 79, Охрид, како должник и "ЈУГОТУТУН" - Угостителски услуги Друштво со ограничена одговорност - Охрид ДОО со седиште во нас. "Св. Стефан" бб, Охрид како заложен должник, засновано е заложно право-хипотека од прв ред врз недвижниот имот сопственост на заложниот должник и тоа недвижен имот-хотел кој се наоѓа во Свети Стефан на КП број 944/3 на место викано "Рот", под објект со површина од 288 м² и право на трајно користење на двор со површина од 768 м² или вкупна површина од 1056 м² во КО Конско со катност По+П+2. (14888)

Согласно член 14 од Законот за земјоделско земјиште на сите субјекти со право на првенство на купување, сопственикот Стевковиќ Ангелко им нуди на продажба нива 4 класа од 719 м², двориште од 500 м² и земјиште под зграда од 82 м² или вкупно 1301 м² се устроено

на КП 888 план 009, в.м. "Дробница" запишано во ИЛ 48 за КО Побожје, под следните услови:

Недвижноста продавачот ја нуди за вкупна цена од 420.000,00 денари. Рокот за плаќање е веднаш на денот на склучување на договорот. Купувачот го плаќа данокот на промет и трошоците за пренос на недвижноста.

Изјавите за прифаќање на понудата, понудените, во писмена форма да ги достават до нотарот Верица Симоновска Синадинова, ул. "Дон Кенеди" бб, Скопје, во рок од 30 дена сметано од денот на огласувањето на оваа понуда. (14945)

Се продава овошна градина на КП бр. 416/9 на место викано "Црквиште", култура овошна градина 4-та класа, чија вкупна површина изнесува 742 м², нива на КП бр. 416/10 на место викано "Црквиште", култура нива 3-та класа со површина од 517 м² и нива на КП бр. 416/12 на место викано "Црквиште", култура нива 3-та класа со површина од 742 м², сите заведени во Поседовен лист бр. 2551 за КО Волково на име Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛ ДОН КАСТИЛЈО Ангел ДООЕЛ експорт-импорт Скопје, ул. "Перо Наков" бр. 110 за цена од 320,00 денари за метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Олга Димовска, на ул. "Железничка" бр. 37-а, Скопје. (15041)

Се продава земјоделско земјиште. КП 2198, план 6, скица 55, во м.в. "Село", нива класа 6 во површина од 1351 м² заведена во Поседовен лист бр. 1225 за КО Романовце на име Јашари Нафије од с. Романовце, за купопродажна цена од 60 денари по метар квадратен.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците, соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, како и други лица кои сметаат дека поседуваат првенствено право на купување, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата и да ја депонираат купопродажната цена кај нотарот Марјан Коцевски од Куманово. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски од Куманово, ул. "11 Октомври" бр. 4. (15031)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 2415-8-17 ливада од 5 класа на м.в. "Виноградиште" во површина од 1085 м² заведена во П.Л. бр. 369 за К.О. Скудриње, сопственост на Османи Атип Јајо од с. Скудриње, за купопродажна цена од 60.000 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (15033)

Се продава земјоделско земјиште и тоа цела К.П. бр. 44-121-6 нива од 4 класа на м.в. "Соп" во површина од 226 м² заведена во П.Л. бр. 2266 за К.О. Бањича, сопственост на Зенки Саит Неџат од с. Долна Гоновица, за купопродажна цена од 150.000 денари.

Се повикуваат сите лица кои согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 25/1998) имаат право на првенствено купување (заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава) во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудите. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Зулфикар Сејфулаи од Гостивар, ул. "Кеј Братство" бр. 5-А. (15034)

Над недвижен имот сопственост на Друштвото за трговија на големо и мало увоз-извоз Ласта Комерц ДООЕЛ Кочани: стан во Скопје на ул. "Партизански одреди" бр. 82, зграда 1, влез 2, кат 3, стан 11 трисобен во површина од 83 м², зграда 1, влез 2, кат 3, лоѓии и балкони бр. 11 во површина од 11 м² и зграда 1 влез 2 подрум бр. 11 еднособен во површина од 4 м² на КП 1188/1 за КО Карпош според Имотен лист бр. 29440 издаден од ДЗГР катастар Скопје, заснован е залог - хипотека со Договор за хипотека ОДУ бр. 177/03 од 05.06.2003 година кај нотарот Поповски Слободан во Скопје, корист на заложенитот доверител Тутунска банка АД Скопје за 40.000,00 евра, кои произлегуваат од Договорот за рамковен кредит и негов анекс од 26.05.2003 година и 26.05.2003 година склучен помеѓу Тутунска банка АД Скопје и Друштвото Ласта Комерц Кочани, Скопје. (15049)

Врз основа на Договор за регистриран залог со својство на извршна исправа, ОДУ бр. 100/03, составен од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Трговското друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК Урош и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/4 како Заложен доверител и Акционерското друштво за производство, трговија и услуги ЛОЗАР НОВО СЕЛО увоз-извоз Велес, со седиште во Велес на ул. "Скопски пат" бб., како Должник-Заложен должник, заради обезбедување на парично побарување на Заложниот доверител во износ од 5.020.029,00 денари, заснован е регистриран залог од прв ред врз иден принос од меркантилна пченица од родот за 2002-2003 година посеана на површина од 170 ха на КП бр. 75, план 006, скица 007, Имотен лист бр. 1 КО Ново Село, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен бр. 10620030000062. (14991)

Врз основа на Договор за регистриран залог со својство на извршна исправа, ОДУ бр. 101/03, составен од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Трговското друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК Урош и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/4 како Заложен доверител и Акционерското друштво за производство, трговија и услуги ЛОЗАР ИЗВОР ПОЛЕДЕЛСТВО увоз-извоз Велес, со седиште во Велес на ул. "Скопски пат" бб., како Должник-Заложен должник, заради обезбедување на парично побарување на Заложниот доверител во износ од 4.146.534,00 денари, заснован е регистриран залог од прв ред врз иден принос од меркантилна пченица од родот за 2002-2003 година посеана на површина од 170 ха на КП бр. 10/1, план 44, КП бр. 11, план 47, КП бр. 11, план 46, КП бр. 11, план 42, КП бр. 12, план 46, КП бр. 12, план 37, КП бр. 13, план 37, КП бр. 13, план 9, во Имотен лист бр. 111 КО Извор, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен бр. 10620030000063. (14992)

Врз основа на Договор за регистриран залог со својство на извршна исправа, ОДУ бр. 102/03, составен од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Трговското друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК Урош и др. ДОО увоз-извоз Скопје, со седиште во Скопје на ул. "Никола Вапцаров" бр. 2/4 како Заложен доверител и Акционерското друштво за производство, трговија и услуги ЛОЗАР ИЗВОР ИВАН-КОВИЦИ увоз-извоз Велес, со седиште во Велес на ул. "Скопски пат" бб., како Должник-Заложен должник, заради обезбедување на парично побарување на Заложниот доверител во износ од 3.526.803,00 денари, заснован е регистриран залог од прв ред врз иден принос од меркантилна пченица од родот за 2002-2003 година посеана на површина од 165 ха на КП бр. 227, план 8, скица 9, КП бр. 1404, план 14, скица 34, КП бр. 1405, план 14, скица 33, КП бр. 1407, план 14, скица 35 во Поседовен лист бр. 242 КО Иванковици, кој залог е запишан во Централниот регистар под идентификационен бр. 10620030000061. (14994)

Согласно член 12 од Законот за договорен залог ("Службен весник на РМ" бр. 5/2003) Должникот-Заложен должник - Друштво за производство, трговија и услуги "ПРЕСМАН" Мане ДООЕЛ Велес, со седиште во Велес на ул. "Кочо Рацин" бр. 8, објавува дека врз основа на нотарски акт - Договор за регистриран залог врз подвижни предмети со својство на извршна исправа ОДУ бр. 81/03 од 12.05.2003 година, составен од нотарот Елена Мартинова од Велес, склучен помеѓу Друштвото за производство, трговија и услуги БРАНС Султана и други ДОО Велес, како Заложен доверител и Друштвото за производство, трговија и услуги "ПРЕСМАН" Мане ДООЕЛ Велес, како Должник-Заложен должник, засновано е заложно право од прв ред врз следните подвижни предмети: машина за клинци Тип В-10, марка Витори во количина од 13 (тринаесет) броја, 1 (една) машина за клинци, 1 (една) машина за поп нитни, 1 (една) машина за извлекување на жица, 1 (една) машина за чистење на нитни и 1 (една) машина за одмастување на нитни, сопственост на Должникот-Заложен должник, заради обезбедување на паричното побарување на Заложниот доверител во висина од 610.000,00 денари кои претставуваат противвредност на 10.000 ЕВРА.

Залогот е запишан во Централниот регистар под единствен деловоден идентификационен бр. 10620030000050. (15035)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважечки следните печати:

Тркалезен печат под назив: "ЈЗО Клинички центар Скопје ОЕ Клиника за инфективни болести и фебрилни состојби, Субспецијалистичка амбуланта".

Се огласуваат за неважечки следните документи:

Пасош бр. 1438458 на име Секуловски Богосав, ул. "И. Л. Рибар" бр. 21, Мак. Брод. (9775)

Пасош бр. 182913/94 издаден од СВР-Тетово на име Рамадан Идризи, с. Добарце, Тетово. (14768)

Пасош бр. 1458328 издаден од СВР-Скопје на име Илија Стевчевски, бул. "Партизански одреди" бр. 8/32, Скопје. (14772)

Пасош бр. 1184930 издаден од СВР-Скопје на име Јетон Ехтеми, ул. "П. Илиќ 15" бр. 3, Скопје. (14776)

Пасош бр. 1641623 издаден од СВР-Скопје на име Секуловски Деан, ул. "Кумановска" бр. 12-а, Скопје. (14779)

Пасош бр. 306116/94 издаден од СВР-Гостивар на име Хане Јонузи, ул. "М. Андоноски" бр. 106, Гостивар. (14797)

Пасош бр. 1082258/98 издаден од СВР-Велес на име Нумановиќ Енвер, с. Г. Оризари, Велес. (14798)

Пасош бр. 1532322/01 издаден од СВР-Скопје на име Змејковски Дејанчо, ул. "71" бр. 8, с. Волково, Скопје. (14799)

Пасош бр. 1517207/01 издаден од СВР-Скопје на име Љатиџи Нухи, ул. "5" бр. 2, с. Сарај, Скопје. (14800)

Пасош бр. 1523203 издаден од СВР-Скопје на име Мухамед Мешик, ул. "Дижонска 27" бр. 13, Скопје. (14821)

Пасош бр. 1483174/00 на име Селмани Абдиамит, с. Цепчиште, Тетово. (14910)

Пасош бр. 1819266 на име Зубероска Хасиба, ул. "Стив Наумов" бр. 68, Охрид. (14911)

Пасош бр. 1546870 на име Секулоски Љупчо, Охрид. (14912)

Пасош бр. 1474700 на име Сејрани Џевахир, Тетово. (14914)

Пасош бр. 1726114 издаден од СВР-Скопје на име Малцева Јагода, ул. "Беровска" бр. 4 /3-24, Скопје. (14956)

Пасош бр. 1139911 издаден од СВР-Скопје на име Шаиновски Африм, с. Љубин, Скопје. (14957)

Пасош 1452039 издаден од СВР-Скопје. на име Омеровиќ Ёцевид, ул. "Алекса Дундик" бр. 223-б, Скопје. (14998)

Пасош бр. 723200/95 издаден од СВР-Скопје на име Венцислав Дракулевски, ул. "К. Металец" бр. 108, Скопје. (15045)

Пасош бр. 0264653 на име Анакиоска Васка, с. Д. Манастирец, Мак. Брод. (15085)

Пасош бр. 1486125 на име Исмани Ристем, с. Жеровјане, Тетово. (15086)

Пасош бр. 1632633 на име Менсур Куртиши, с. Добарце, Тетово. (13703)

Пасош бр. 1728748/02 издаден од СВР-Скопје на име Сејфулаи Аделина, с. Боговиње, Тетово. (15093)

Пасош 1395137 издаден од СВР-Скопје на име Георгиев Сашо, ул. "Фрањо Клуз" бр. 24/2, Скопје. (15104)

Пасош бр. 933859/96 издаден од СВР-Куманово на име Мирдита Бериша, ул. "Трст" бр. 28, Куманово. (15142)

Пасош бр. 1680888/01 издаден од СВР-Скопје на име Зени Амети, с. Кондово, ул. "1" бр. 80-а, Скопје. (15150)

Пасош бр. 1182139 на име Ајдари Илјаз, ул. "Фаза-нерија" бр. 2, Гостивар. (15170)

Пасош бр. 1492306 на име Флутра Буцаку, Дебар. (15172)

Пасош бр. 1297948 на име Лата Лавдерим, Дебар. (15173)

Пасош бр. 1521325 на име Елвир Крлуку, Дебар. (15174)

Пасош бр. 1477033/00 издаден од СВР-Куманово на име Хазири Урим, ул. "Поток Серава" бр. 63, Куманово. (15218)

Пасош бр. 1678566/01 издаден од СВР-Скопје на име Боровска Лилјана, ул. "Козле - 3" бр. 26, Скопје. (15220)

Пасош бр. 302320 издаден од СВР-Гостивар на име Хасан Насер, с. Врапчиште, Гостивар. (15223)

Пасош бр. 1764491 издаден од СВР-Скопје на име Гроздановски Мишко, ул. "Богомилски поход" бр. 40, Скопје. (15231)

Пасош бр. 890617/96 издаден од СВР-Скопје на име Љатиџи Реџеп, с. Грчец, Скопје. (15289)

Пасош бр. 226160 издаден од СВР-Гостивар на име Фатмире Алиу, с. Чеграње, Гостивар. (15293)

Пасош бр. 1304211/99 издаден од СВР-Скопје на име Фејзула Беља, ул. "143 БИС" бр. 33, Скопје. (15297)

Пасош бр. 1775017 издаден од СВР-Скопје на име Енис Ибраими, ул. "Марко Крале" бр. 26, Скопје. (15303)

Пасош бр. 0804321 на име Александар Цветановски, Битола. (15317)

Пасош бр. 1670377 на име Бекири Нусрет, с. Челопек, Тетово. (15319)

Пасош бр. 1670378 на име Бекири Јасин, с. Челопек, Тетово. (15330)

Пасош бр. 823063 на име Бекири Аџер, с. Челопек, Тетово. (15333)

Пасош бр. 1670376 на име Бекири Џемиле, с. Челопек, Тетово. (15335)

Пасош бр. 1156269 на име Бекири Екрем, с. Челопек, Тетово. (15337)

Пасош бр. 1162030 на име Џолев Андреј, ул. "Д. Јурков" бр. 25, Неготино. (15338)

Пасош бр. 1736837/02 издаден од СВР-Скопје на име Делоска Емилија, ул. "Радушка" бр. 62, Скопје. (15355)

Пасош бр. 785994/95 на име Мехрун Даут, ул. „Диме Мечето“ бр. 8, Скопје. (15445)

Во огласот објавен во "Службен весник на РМ" бр. 35/03 на име Решат Сулимани, ул. "А. Цесарец" бр. 1/2-1, Скопје, наместо: "пасош бр. 212321/94" треба да стои: "пасош бр. 212312/94". (13619)

Чекови од тековна сметка бр. 133589 од бр. 912585 до бр. 912595 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексовска Славковска Татјана, Скопје. (14778)

Чек од тековна сметка бр. 7495211 со бр. 0010005-585012 издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Атанасов Тихомир, Скопје. (14810)

Чек од тековна сметка со бр. 2727000044282 на име Ерол Целадинов, Велес. (14874)

Чекови од тековна сметка бр. 2404892 од бр. 1287635 до бр. 1287644 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Алексов Иван, Скопје. (15084)

Чекови од тековна сметка бр. 8031528 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Поповски Стојан, Скопје. (15097)

Чек од тековна сметка со бр. 9900212275 издаден од Македонска банка на име Петар Горгиев, Скопје. (15105)

Работна книшка на име Офелија Ковилоска, Скопје. (14770)

Работна книшка на име Себајдиновска Фатима, ул. "Илинденска" бр. 178, Битола. (14782)

Работна книшка на име Албан Положани, Струга. (14784)

Работна книшка на име Леонора Мехмети, ул. "Железничка станица" бр. 8/18, Куманово. (14789)

Работна книшка на име Конески Иван, ул. "К. Петров" бр. 38, Прилеп. (14794)

Работна книшка на име Огњанчо Лазаров, Скопје. (14801)

Работна книшка на име Костоска Валентина, ул. "Ило Попадинец" бр. 25, Прилеп. (14808)

Работна книшка на име Ислам Јашари, Тетово. (14811)

Работна книшка на име Билјана Малинова, Скопје. (14906)

Работна книшка на име Василева Елизабета, Струга. (14919)

Работна книшка на име Николоски Јован, Струга. (14920)

Работна книшка на име Гогова Зујца, ул. "Битолска" бр. 21, Струга. (14926)

Работна книшка на име Левеска Менка, ул. "Расадник" бр. Ц2/9, Охрид. (14929)

Работна книшка на име Вељановски Владимир, Охрид. (14930)

Работна книшка на име Мерсели Агим, Тетово. (14933)

Работна книшка на име Мадешовски Киро, Пехчево. (14937)

Работна книшка на име Кочковски Стефче, Скопје. (14960)

Работна книшка на име Билјана Костовска, с. Костин Дол, Мак Каменица. (14963)

Работна книшка на име Нико Берберу, Скопје. (14996)

Работна книшка на име Сенад Османовиќ, Скопје. (15012)

Работна книшка на име Стефов Павел, Скопје. (15040)

Работна книшка на име Верка Паунова, с. Таринци, Штип. (15062)

Работна книшка на име Јакимовска Валентина, с. Д. Караслари, Велес. (15067)

Работна книшка на име Севдет Адеми, с. Црнилиште, Прилеп. (15069)

- Работна книшка на име Кристина Недеска, Охрид. (15071)
- Работна книшка на име Цветаноски Кице, с. Ропотово, Прилеп. (15080)
- Работна книшка издадена од Радовиш на име Трајкова Сузана, Скопје. (15088)
- Работна книшка на име Циклевски Слободан, Скопје. (15094)
- Работна книшка на име Гоцо Филип, Скопје. (15095)
- Работна книшка на име Лазар Калевски, Скопје. (15098)
- Работна книшка на име Ферди Али, Скопје. (15149)
- Воена книшка на име Садик Сахмир, Скопје. (14775)
- Воена книшка на име Велановски Марјанчо, Прилеп. (14783)
- Воена книшка на име Туловски Чедомир, Скопје. (14806)
- Воена книшка издадена од Куманово на име Влатко Алексовски, Скопје. (15032)
- Свидетелство од 6 одделение на име Моника Игњевска, Тетово. (14781)
- Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "26-ти Јули"-Скопје на име Саедин Усеин, Скопје. (14786)
- Свидетелство на име Зибири Камиле, Тетово. (14787)
- Свидетелство на име Гоко Мијалчев, Пробиштип. (14790)
- Свидетелства од 1 и 3 година на име Лидија Герасимоска, Штип. (14791)
- Свидетелства од 2 и 3 година на име Сања Лазарева, Радовиш. (14792)
- Свидетелство од 5 одделение на име Илиоски Боби, Прилеп. (14793)
- Свидетелство на име Филипоски Боже, Прилеп. (14795)
- Свидетелство за 2 година издадено од УСО "Кочо Рацин"-Скопје на име Никола Билбиловски, Скопје. (14802)
- Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Војдан Чернотински" - Скопје на име Анчев Александар, Скопје. (14803)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Фатмир Муртезани, Скопје. (14805)
- Свидетелства од 5, 6, 7 и 8 одделение на име Велески Дарко, с. Самоков, Мак. Брод. (14809)
- Свидетелство од 1 година на име Фатон Шабани, Тетово. (14812)
- Свидетелство на име Крстова Емилија, Гевгелија. (14813)
- Свидетелство од 1 година на име Чрчев Џоко, Богданци. (14815)
- Свидетелство на име Митановски Перо, Гевгелија. (14816)
- Свидетелство на име Тина Парцева, Нов Дојран. (14817)
- Свидетелство на име Јованов Никола, Гевгелија. (14818)
- Свидетелство на име Танов Илчо, Гевгелија. (14819)
- Свидетелство од 2 година на име Павлинка Тушевска, Богданци. (14820)
- Свидетелство на име Чоков Костадин, Гевгелија. (14858)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јусуфоски Ибраим, Прилеп. (14875)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев" -Ресен на име Крстановски Љамбев Живко, Ресен. (14876)
- Свидетелство од 1 година, земјоделско училиште издадено од ДСУ "Цар Самоил"-Ресен на име Костовски Пече, Ресен. (14877)
- Свидетелства за 2 и 3 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Љабинот Селими, Скопје. (14904)
- Свидетелства за 1 и 2 година издадени од ЕМУЦ "8-ми Септември" на име Блажевски Марјан, Скопје. (14921)
- Свидетелство од 6 одделение на име Шкориќ Моника, Тетово. (14922)
- Свидетелство од 8 одделение на име Исаки Флора, Куманово. (14923)
- Свидетелство на име Јакупи Фитир, Куманово. (14924)
- Свидетелство од 8 одделение на име Цевиров Емир, Пехчево. (14925)
- Свидетелство од 5 одделение на име Вељаноска Бригида, Прилеп. (14928)
- Свидетелство издадено од училиштето "8-ми Септември" на име Мухамед Рушани, Тетово. (14931)
- Свидетелство издадено од училиштето "8-ми Септември"-Тетово на име Масхар Демири, Тетово. (14932)
- Свидетелство од 3 година издадено од училиштето "8-ми Септември"-Тетово на име Џемали Адили, Тетово. (14934)
- Свидетелство на име Имран Рамадани, Тетово. (14935)
- Свидетелство на име Бујсмин Кадрија, Тетово. (14936)
- Свидетелство од 2 година на име Ристиќ Бојан, Мак. Каменица. (14938)
- Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Гоце Делчев"-Штип на име Ангелов Ацо, Штип. (14941)
- Свидетелства од 2 и 3 година на име Апостолов Ристо, Радовиш. (14942)
- Свидетелство од 3 година на име Јаневски Сашко, Радовиш. (14943)
- Свидетелство од 3 година на име Стефанова Адријана, Радовиш. (14944)
- Свидетелства од 2 и 3 година на име Николов Илија, Радовиш. (14946)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Митанов Димитар, Гевгелија. (14948)
- Свидетелство на име Пајдаков Тано, Гевгелија. (14949)
- Свидетелство на име Новаков Трајче, Струмица. (14950)
- Свидетелство на име Митров Горан, Гевгелија. (14951)
- Свидетелство од 6 одделение на име Суљеманоски Орхан, Прилеп. (14953)
- Свидетелства од 6, 7 и 8 одделение на име Јусуфоски Канија, Прилеп. (14954)
- Свидетелство од 5 одделение на име Суљеманоски Орхан, Прилеп. (14955)
- Свидетелство за 1 година издадено од ГМЦ "Челе Филиповски Даме"-Скопје на име Ковачи Хуљаси, Скопје. (14958)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "Б. Конески"-Прилеп на име Стојкоска Светлана, Прилеп. (14959)
- Свидетелство на име Идриз Исмаиљ, Куманово. (14961)
- Свидетелство од 8 одделение на име Ибадет Мустафи, Куманово. (14962)
- Свидетелства од 5-7 одделение издадени од ОУ "Петар Поп Арсов" на име Кристијан Светиев, Скопје. (14993)
- Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Кочо Рацин"-Скопје на име Трпковска Весна, Скопје. (15036)
- Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Урим Дарлишта, Скопје. (15038)
- Свидетелство за 3 година издадено од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Али Азизи, Скопје. (15039)
- Свидетелства за 2 и 3 година издадени од гимназијата "Зеф Љуш Марку"-Скопје на име Шабани Нехат, Скопје. (15043)
- Свидетелство на име Камчева Викторија, Штип. (15044)
- Свидетелство од 6 одделение на име Иван Дургутовски, Ресен. (15046)
- Свидетелство од 6 одделение на име Елмедина Сефери, Гостивар. (15047)
- Свидетелство од 4 година на име Арген Селмани, Гостивар. (15048)
- Свидетелство од 4 година на име Владимир Горгиевски, Гостивар. (15050)

Свидетелство на име Тримески Велимир, Тетово. (15051)
 Свидетелство на име Бежим Бајрами, Тетово. (15052)
 Свидетелства на име Даут Фејзулаи, Куманово. (15053)
 Свидетелство на име Мирдита Шакири, Куманово. (15054)
 Свидетелство на име Пчинска Милена, Куманово. (15055)
 Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Владо Тасевски"-Скопје на име Тодор Пеливанов, Скопје. (15056)
 Свидетелство од 6 одделение на име Бојковска Светлана, Куманово. (15057)
 Свидетелство од 3 година на име Ниметула Рамадани, Куманово. (15058)
 Свидетелство од 6 одделение на име Саздов Ален, Св. Николе. (15059)
 Свидетелство од 2 година на име Марика Спасо-ва, Радовиш. (15063)
 Свидетелство од 2 година на име Конзулов Ѓорѓи, Радовиш. (15064)
 Свидетелство од 1 година на име Елица Бојкова, Радовиш. (15065)
 Свидетелства од 5, 6 и 7 одделение на име Јованов Влатко, Демир Капија. (15066)
 Свидетелство на име Зорник Арнеп, Прилеп. (15070)
 Свидетелство од 2 година на име Афија Равманоска, Мак. Брод. (15072)
 Свидетелство на име Мирјета Алити, Тетово. (15073)
 Свидетелство од 6 одделение на име Ибраимоски Џенит, Прилеп. (15075)
 Свидетелство од 1 година издадено од училиштето "О. Чопела"-Прилеп на име Петкоска Мери, Прилеп. (15076)
 Свидетелство од 3 година на име Свиначка Слободанка, Берово. (15077)
 Свидетелство од 5 одделение издадено од ОУ "Б. Конески"-Прилеп на име Јандрески Игор, Прилеп. (15078)
 Свидетелство од 8 одделение на име Спиркоски Милан, Прилеп. (15079)
 Свидетелство од 2 година на име Трајческа Емица, Прилеп. (15081)
 Свидетелства на име Стојменова Тања, Винаца. (15083)
 Свидетелство за 5 одделение издадено од ОУ "Ѓорѓија Пулески"-Скопје на име Љиљана Маркоска, Скопје. (15087)
 Свидетелство за 1 година издадено од ДСУ "Ѓорѓи Димитров"-Скопје на име Митевска Јана, Скопје. (15089)
 Свидетелство за 2 година издадено од У П У "Лазар Личеноски"-Скопје на име Маја Петровска, Скопје. (15101)
 Свидетелство од 1 година издадено од "Елисије Поповски Марко" на име Апостолоски Дејан, Скопје. (15103)
 Свидетелство за 1 година издадено од гимназијата "Орце Николов"-Скопје на име Клетников Филип, Скопје. (15143)
 Индекс издаден од Педагошки факултет на име Петрушевска Сања, Штип. (15099)
 Индекс издаден од Педагошки факултет на име Коцева Анкица, Штип. (15100)
 Индекс бр. 36068 издаден од Правен Факултет-Скопје на име Дамјан Павловски, Скопје. (15119)
 Лична карта за странец на име Рондич Семир, Гевгелија. (15090)
 Диплома на име Дика Рефије, ул. "М. Пат" бр. 33, Струга. (14785)
 Диплома на име Филипошки Боже, ул. "Д. Наредникот" бр. А 3/6, Прилеп. (14807)
 Диплома и свидетелство на име Васко Поп Ѓонов, ул. "Гоце Делчев" бр. 12, Богданци. (14814)
 Диплома на име Митанов Димитар, ул. "Кожуф" бр. 5, Гевгелија. (14947)

Диплома на име Јосифовска Александра, ул. "П. Трпков" бр. 60, Велес. (14952)
 Диплома на име Тодор Пејов, ул. "Трст" бр. 30, Штип. (15042)
 Диплома на име Чубрикоска Наташа, ул. "Н. Амстронг" бр. 21, Прилеп. (15068)
 Здравствена легитимација на име Иштрев Асанов, Велес. (14873)
 Здравствена книшка на име Зоки Стојанов, Пробиштип. (14939)
 Здравствена книшка на име Тодор Димитриевски, Штип. (14940)
 Здравствена книшка на име Трајковски Орце, Пробиштип. (15060)
 Здравствена книшка на име Адемов Џемаил, Велес. (15074)
 Денарска штедна книшка бр. 1410100639 на име Илија Најденоски, Охрид. (14788)
 Даночна картичка бр. 5030997140901 издадена од Управа за јавни приходи на име "СИТИ МИЛ" ТП, Скопје. (14916)
 Даночна картичка бр. 5030997168660 издадена од Управа за јавни приходи на име "ПРИНС", Скопје. (14917)
 Даночна картичка бр. 4030003472710 издадена од Управа за јавни приходи на име "МИРАЖ-СТ" ДООЕЛ, Скопје. (14918)
 Даночна картичка бр. 4030990271780 издадена од Управа за јавни приходи-Скопје на име "Педагошки завод", Скопје. (15061)
 Даночна картичка издадена од Управа за јавни приходи на име Бељуровски Сезгин, Велес. (15082)
 Даночна картичка 5030994137721 издадена од УЈП-Скопје на име Т.П "ТОНКА", Скопје. (15102)
 Даночна картичка бр. 4030994111044 издадена од Управа за јавни приходи Скопје на име Т Д "Розе" ДООЕЛ, Скопје. (15145)
 Даночна картичка бр. 4030994164288 издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Томи Транспорт, Скопје. (15147)
 Даночна картичка бр. 4030001429974 издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Томи Транспорт ДООЕЛ, Скопје. (15148)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-193/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

- I. Општи одредби
1. Предмет на набавка: овошен сок во дои-пак од 2 дл 360.000 литри.
2. Бараните производи во целост да одговараат на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на производите од овошје, зеленчук и печурки и на пектингските препарати (член 54 и 56).
 Пакување: индивидуално фабричко пакување од по 2 дл. со цевчиња за конзумирање, а потоа во картонски кутии обележани согласно Законот за безбедност на храната и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната ("Службен весник на РМ" бр. 54/2002).
 Испорака: месечна по диспозиција - франко сите гарнизони во Р. Македонија.
3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.
4. Набавката не е делива.

II. Содржина на понудата

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ,

- начин и услови на плаќање,

- опис на квалитетот и потекло на производот.

Во прилог на понудата понудувачот задолжително треба да достави гаранција во вид на депонирани средства или банкарска гаранција во висина од 5% од вкупната вредност на набавката со сите давачки.

Понудувачот е должен да достави мостра за понудениот производ по 20 (дваесет) примероци до Министерството за одбрана - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 3, соба 31.

III. Техничката документација потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста, согласно со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3, 4 и 5 од Законот за јавни набавки).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена 50 бодови;
- техничка способност на понудувачот 40 бодови;
- начин на плаќање 5 бодови.
- рок на испорака 5 бодови.

V. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 26.06.2003 година со почеток во 09,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара и нема да достават мостра, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок. 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02 и 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-196/3 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. Општи одредби**1. Предмет на набавка:**

- 1.1. Јајца свежи класа "S" 1.070.000 парчиња;
- 1.2. Јајца свежи класа "A" 870.000 парчиња.

2. Бараните производи во целост да одговараат на пропишаните одредби од Правилникот за квалитетот на јајцата и производите од јајца.

Испорака: петнаесетдневна-франко сите гарнизони во Р. Македонија од 01.10.2003 година.

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни правни и физички лица, се спроведува по постапка согласно со одредбите од Законот за јавни набавки.

4. Набавката е делива.

II. Содржина на понудата

- име, адреса и седиште на понудувачот,
- цени во денари, франко купувач, без пресметан ДДВ,
- начин и услови на плаќање,
- опис на квалитетот и потекло на производот,
- рок на испорака.

III. Техничката документација потребно е да се достави согласно Законот за јавни набавки во оригинални примероци или заверени копии од нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста, согласно со Законот за трговски друштва и единствена класификација на дејности,

- документ за бонитет издаден од Централниот регистар,

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки,

- доказ-извод од судска евиденција дека не е отворена постапка за стечај или процес на ликвидација,

- доказ-извод од судска евиденција дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност,

- техничка способност на понудувачот (член 25 став 1 алинеја 1, 2, 3 и 5 од Законот за јавни набавки).

Техничката документација не смее да биде постара од 6 (шест) месеци.

IV. Критериум за избор на најповолен понудувач

- цена 50 бодови;
- техничка способност на понудувачот 40 бодови;
- начин на плаќање 5 бодови.
- рок на испорака 5 бодови.

V. Доставување на понудата

Понудата уредно затворена согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, во еден оригинален примерок, потпишана и заверена од страна на одговорното лице на понудувачот, се доставува на адреса: Министерство за одбрана, бул. "Јане Сандански" бр. 12, Скопје, преку пошта, со предавање во деловодството на Секторот за логистика или со предавање на Комисијата за јавни набавки на денот на јавното отворање на понудите.

VI. Јавното отворање на понудите ќе се изврши на 26.06.2003 година со почеток во 11,00 часот, во просториите на Министерството за одбрана на Република Македонија - Сектор за логистика, бул. "Јане Сандански" бр. 12, ламела 1, Скопје.

Претставник на понудувачот е должен на Комисијата за јавни набавки да и предаде писмено овластување за учество на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

Понудите кои не се доставени до определениот рок, понудите кои не се изработени според основите во овој повик и Законот за јавни набавки, како и оние кои ја немаат целокупната техничка документација која се бара, нема да се разгледуваат.

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 02/469-008 лок. 126 и 107.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 13 став 1 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003), Министерството за економија, објавува

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ЗАТВОРЕНИ ПИСМЕНИ ПОНУДИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКИТЕ ПО АУКЦИСКИ ПАТ

I. Министерството за економија, објавува дека ќе врши распределба на стоки по аукциски пат во рамките на царинските квоти за увоз од Заедницата на државите Србија и Црна Гора и тоа за:

- млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за насладување, тарифна ознака 0401, во количина од 1.000 тони;
- сирење и урда, тарифна ознака 0406, во количина од 250 тони;
- цигари што содржат тутун, тарифна ознака 2402 20, во количина од 125.000.000 парчиња.

II. Распределбата на стоките во рамките на царинските квоти ќе се врши по делови, во количини и динамика на увоз и тоа:

а) Прв дел со рок на увоз од 01.07. до 30.09.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за насладување	тони	500
0406	Сирење и урда	тони	125
2402 20	Цигари што содржат тутун	парчиња	62.500.000

б) Втор дел со рок на увоз од 01.10. до 31.12.2003 година

Тарифна ознака	Наименување на стоката	Единечна мерка	Количина
0401	Млеко и павлака, неконцентрирани и без додаден шеќер или други материи за насладување	тони	500
0406	Сирење и урда	тони	125
2402 20	Цигари што содржат тутун	парчиња	62.500.000

III. Аукцијата по пат на затворени писмени понуди се смета за успешна само во случај ако за секој поединечен дел од царинската квота се јават најмалку двајца учесници.

IV. Котизацијата за учество во наддавањето во износ од 3000,00 денари и административната такса во износ од 600,00 денари, треба да се уплатат за секој поединечен дел на царинска квота на сметка:

100000000063095, уплатна сметка: 84003306116, приходна шифра и програма: 72593000, корисник: Приходи на органите на управата.

V. Роковите за извршување на увозот за секој дел од царинската квота се дадени во точка II. од овој јавен повик.

VI. Заинтересираните трговски друштва, затворените писмени понуди треба да ги достават до Министерството за економија, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 15, заклучно со 25.06.2003 година.

Затворените писмени понуди се доставуваат, поодделно за секој поединечен дел од царинската квота, на начин утврден со член 15 од Одлуката за начинот и постапката при распределба на стоките во рамките на царинските квоти ("Службен весник на Република Македонија" бр. 29/2003).

VII. Отворањето на понудите од страна на комисијата ќе се спроведе на ден 01.07.2003 година во 10 часот во Министерството за економија, во салата за состаноци на 1 кат.

Комисија за јавни набавки

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Министерство за транспорт и врски

АКЦИОНА ПРОГРАМА ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ЖИВОТНАТА СРЕДИНА - МЕАП

Договор 1.20 Рехабилитација на дистрибутивна водоводна мрежа, Лотови 1а, 2а, 3 и 4

ПОКАНА ЗА ТЕНДЕР

Оваа покана за тендер ги следи генералните правила за набавка за овој проект, кои се ажурирани на Веб-страницата на ЕБРД во делот "Можности за набавки", на 17-ти март 2002 година.

ЈП Исар, Штип, понатаму именуван како "Набавувач, Лот 1а", ЈКП Дервен, Велес, понатаму именуван како "Набавувач, Лот 2а", ЈПКД Комуналец, Струмица, понатаму именуван како "Набавувач, Лот 3" и ЈП Водовод, Куманово, понатаму именуван како "Набавувач, Лот 4" ќе употребат дел од средствата од заемот од Европската банка за обнова и развој (Банката) за покривање на трошоците за рехабилитација на дистрибутивната водоводна мрежа.

Набавувачот ги поканува заинтересираните Добавувачи да достават запечатени понуди за договорите кои се финансирани од дел на средства од заемот за следниве работи:

- Лот 1а. ЈП Исар, Штип. Проектирање, изведување и комплетирање на поставувањето за околу 7.0 км главни и секундарни цевководи со дијаметри од 90 мм до 280 мм и рехабилитација на околу 3.0 км на приклучни цевководи во општина Штип, Македонија. Материјалот за цевки кој ќе се употребува ќе биде од полиетилен. Понудувачите ќе немаат можност да предложат нови материјали за цевките.

- Лот 2а. ЈКП Дервен, Велес. Проектирање, изведување и комплетирање на поставувањето на околу 3.3 км главни и секундарни цевководи на дијаметри од 90 мм до 280 мм и рехабилитација на околу 2.1 км на приклучни цевководи во општина Велес, Македонија. Материјалот за цевки што ќе се употребува ќе биде од полиетилен. Понудувачите ќе немаат можност да предложат нови материјали за цевките.

- Лот 3. ЈПКД Комуналец, Струмица. Проектирање, изведување и комплетирање на поставувањето на околу 19.0 км главни и секундарни цевководи на дијаметри од 90 мм до 355 мм и рехабилитација на околу 5.0

км на приклучни цевководи во општина Струмица, Македонија. Материјалот за цевки што ќе се употребува ќе биде од полиетилен. Понудувачите ќе немаат можност да предложат нови материјали за цевките.

- Лот 4. ЈП Водовод, Куманово. Проектирање, изведување и комплетирање на поставувањето на околу 21.0 км главни и секундарни цевководи на дијаметри од 90 мм до 355 мм и рехабилитација на околу 7.0 км на приклучни цевководи во општина Куманово, Македонија. Материјалот за цевки што ќе се употребува ќе биде од полиетилен. Понудувачите ќе немаат можност да предложат нови материјали за цевките.

Понудите се за една и повеќе лотови. Секој лот мора да биде проценет посебно. Понудите за повеќе од еден лот можат да понудат попуст и таквиот попуст ќе биде разгледуван при споредба на понудите.

Доставувањето на понудите за договорите кои се финансирани со средства од заемот од Банката е отворено за претпријатија од било која држава. Средствата од заемот на Банката нема да бидат искористени со цел да се исплатат лица или ентитети или за увоз на добра, доколку исплаќањето или увозот е забрането со одлука на Безбедносниот Совет на Обединетите Нации, земен од глава VII од Повелбата на Обединетите Нации.

Потребно е понудувачите да се реномирани и искусни локални и/или странски добавувачи и треба да имаат релевантно искуство во проектирањето, изведувањето и комплетирањето на рехабилитацијата и проширувањето на водоводните дистрибутивни мрежи.

Со цел да се квалификуваат кандидатите мора да му покажат Набавувачот дека воглавно ги задоволува барањата во поглед на искуство, финансиска позиција и доказ за судски спорови, како што е прикажано подолу:

1. Општо искуство. Кандидатот ќе ги исполнува следниве минимални критериуми:

а) Просечен годишен промет како главен изведувач (одредено како фактурирање за работи во тек и комплетирање) во текот на изминатите пет години на еквивалент на еврото за Лот 1а – 1,700,000.00; за Лот 2а- 700,000.00; за Лот 3 - 3,500,000.00; за Лот 4 - 3,500,000.00; и

б) Успешно искуство како главен изведувач во изведувањето на најмалку три проекти од карактер и комплексност споредливи со предложениот договор во текот на изминатите пет години.

2. Финансиска позиција. Кандидатот ќе прикаже дека има пристап до, или на располагање тековни средства, непопречени реални средства, кредитни линии, и други финансиски средства, доволни да го подмири паричниот тек за изградба за договорот за период од шест месеци, проценет како не помалку од Евро еквивалент за Лот 1а- 500,000.00; за Лот 2а - 200,000.00; за Лот 3 - 1,000,000.00 и за Лот 4 - 1,000,000.00, земајќи ги во обзир обврските на кандидатот за други договори.

Прегледаните годишни финансиски сметки, вклучувајќи биланси на состојба и сметка за добивки и загуби изминатите пет години ќе бидат доставени и ќе мораат да ја прикажат јачината на финансиската позиција на кандидатот, покажувајќи долгорочна профитабилност, каде што ќе биде потребно. Набавувачот ќе бара информации од банкарите на кандидатите.

3. Доказ за судски спорови. Кандидатот ќе обезбеди прецизни информации за секоја тековна или стара судска парница или арбитража, која произлегува од договори, кои тој ги завршил или се под негова изведба во изминатите пет години. Постојаната историја на кандидатот или некој партнер во заеднички потфат дека бил прогласен за виновен може да резултира во неуспех на кандидатурата.

4. Заедничките потфати мора да ги задоволат следниве барања за квалификација:

(а) Водечкиот партнер треба да исполни не помалку од 50 проценти од сите квалификувачки критериуми за општо искуство и финансиска позиција кои се одредени погоре.

(б) Другите партнери треба да исполнат не помалку од 25 проценти од сите квалификувачки критериуми за општо искуство и финансиска позиција, кои се одредени погоре.

(ц) Заедничкиот потфат мора колективно да ги задоволи критериумите за финансиска позиција, кои се наведени погоре, за чија цел релевантните цифри за секој од партнерите ќе се додадат за да се постигне вкупниот капацитет на заедничкиот потфат. Секој поединечен член треба да ги задоволи барањата за прегледаниот биланс на состојба и судска парница.

Тендерската документација може да се подигне или да се побара да биде доставена, на долунаведената адреса, и да се поднесе во пишана форма и по неповратна уплата во износ од 200.00 евра или противизнос во друга конвертибилна валута. Доколку се побара, тендерската документација може да биде испратена преку пошта или пак по курир надвор од Република Македонија по извршената неповратна уплата во износ од 250.00 евра.

Сите понуди треба да бидат придружени со тендерски гаранции од 25,000.00 евра за Лот 1а; 10,000.00 евра за Лот 2а; 50,000.00 евра за Лот 3 и 50,000.00 евра за Лот 4 или противизнос во друга конвертибилна валута.

Понудите треба да бидат доставени до канцелариите на адресата на ЈП Водовод, Куманово во или пред 12:00 локално време на 14-ти август 2003, кога ќе бидат разгледувани во присуство на понудувачите односно претставниците кои се избрани да присуствуваат.

Адресата на ЈП Водовод е следната: ЈП Водовод, ул. "Фетка Наскова" 22, 1300 Куманово, Република Македонија.

Списокот на потенцијалните добавувачи, кои ја подигнале тендерската документација е достапен за увид на долунаведената адреса.

Потенцијалните добавувачи можат да добијат дополнителни информации, да ја разгледаат тендерската документација и истата може да ја подигнат на следнава адреса: МЕАП – Headquarters, ул. "Девол" 44-а, 1000 Скопје, Република Македонија, тел.: (+389) 2 3091 773/-776, факс: (+389) 2 3091 777, Е-маил: meaphq@meap-project.net.

Цел на уплатата: Купување тендерска документација од ПРОВА / МЕАП.

Назив на примачот: Комерцијална Банка А.Д. Скопје, жиро сметка: 3000000000000133.

Повикување на број: број на денарска сметка 8081522-8355. Број на девизна сметка: 7080-1522-17315 (за плаќање во девизи).

Адресите на набавувачите се следниве:

1) Договор Лот 1а: ЈП "Исар" Штип, ЈП Исар, Штип, ул. "Ген. Михајло Апостолски" 26, 2000 Штип, Македонија, тел: + 389 32 392 671, факс: + 389 32 392 671;

2) Договор Лот2а: "Дервен" Велес, ЈКП Дервен, ул. "Вардарска" 66, 1400 Велес, Македонија, тел: + 389 43 233 434, факс: + 289 43 222 608;

3) Договор Лот 3: ЈПКД "Комуналец" Струмица, ЈПКД "Комуналец" Струмица, ул. "24 Октомври" 2, 2400 Струмица, Македонија, тел. +389 34 346 341, факс. +389 34 346 548;

4) Договор Лот 4: ЈП "Водовод" Куманово, ЈП "Водовод" Куманово, ул. "Фетка Наскова" 22, 1300 Куманово, Македонија, тел.: + 389 31 420 323, факс: +389 31 423 144.

Адресата на Министерство за транспорт и врски е: Плоштад Црвена Скопска Општина 4, 1000 Скопје, Република Македонија. Контакт лице: Г-дин Васко Поповски, тел: +389 2 145 425, факс: +389 2 118 144, Е-маил: popovski@mtc.gov.mk

REPUBLIC OF MACEDONIA
MINISTRY OF TRANSPORT AND
COMMUNICATIONS
MUNICIPAL AND ENVIRONMENTAL ACTION
PROGRAMME – MEAP

CONTRACT I.20 DISTRIBUTION NETWORK
REHABILITATION, LOTS 1a, 2a, 3 AND 4.

INVITATION FOR TENDERS

This Invitation for Tender follows the General Procurement Notice for this project, which was published on the EBRD's Web site in the Procurement Opportunities section on 17 March 2003.

JP Isar, Stip, hereinafter referred to as "the Employer, Lot 1a", JKP Derven, Veles, hereinafter referred to as "the Employer, Lot 2a", JPKD Komunalec, Strumica, hereinafter referred to as "the Employer, Lot 3" and JP Vodovod, Kumanovo, hereinafter referred to as "the Employer, Lot 4" intend using part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the Bank) towards the cost of water distribution network rehabilitation.

The Employers now invite sealed tenders from contractors for the following contracts to be funded from part of the proceeds of the loan:

- Lot 1a. JP Isar, Stip. Design, execution and completion of the laying of approximately 7.0 km of principal and secondary mains in diameters ranging from 90 to 280 mm and rehabilitation of approximately 3.0 km of service pipelines within the Municipality of Stip, Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. Tenderers will have no opportunity to propose alternative pipe materials.

- Lot 2a. JKP Derven, Veles. Design, execution and completion of the laying of approximately 3.3 km of principal and secondary mains in diameters ranging from 90 to 280 mm and rehabilitation of approximately 2.1 km of service pipelines within the Municipality of Veles, Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. Tenderers will have no opportunity to propose alternative pipe materials.

- Lot 3. JPKD Komunalec, Strumica. Design, execution and completion of the laying of approximately 19.0 km of principal and secondary mains in diameters ranging from 90 to 355 mm and rehabilitation of approximately 5.0 km of service pipelines within the Municipality of Strumica, Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. Tenderers will have no opportunity to propose alternative pipe materials.

- Lot 4. JP Vodovod, Kumanovo. Design, execution and completion of the laying of approximately 21.0 km of principal and secondary mains in diameters ranging from 90 to 355 mm and rehabilitation of approximately 7.0 km of service pipelines within the Municipality of Kumanovo, Macedonia. Pipe materials to be used will be polyethylene. Tenderers will have no opportunity to propose alternative pipe materials.

Tenders are invited for one or more lots. Each lot must be priced separately. Tenders for more than one lot may offer discounts and such discounts will be considered in the comparison of tenders.

Tendering for contracts to be financed with the proceeds of a loan from the Bank is open to firms from any country. The proceeds of the Bank's loan will not be used for the purpose of any payment to persons or entities, or for any import of goods, if such payment or import is prohibited by a decision of the United Nations Security Council taken under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

To be qualified for the award of a contract, tenderers shall be reputable and experienced local and/or foreign contractors and shall have relevant experience in the design, execution and completion of the rehabilitation and extension of the water distribution networks.

To be qualified an applicant must demonstrate to the Employer that it substantially satisfies the requirements regarding experience, financial position and litigation history, specified below:

1. General Experience. The applicant shall meet the following minimum criteria:

- (a) Average annual turnover as prime contractor (defined as billing for works in progress and completed) over the last five years of euro equivalent for Lot 1a – 1,700,000.00; for Lot 2a – 700,000.00; for Lot 3 – 3,500,000.00; for Lot 4 – 3,500,000.00; and

- (b) Successful experience as prime contractor in the execution of at least three projects of a nature and complexity comparable to the proposed contract within the last five years.

2. Financial Position. The applicant shall demonstrate that it has access to, or has available, liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and other financial means sufficient to meet the construction cash flow for the contract for a period of six months, estimated as not less than euro equivalent for Lot 1a – 500,000.00; for Lot 2a – 200,000.00; for Lot 3 – 1,000,000.00 and for Lot 4 – 1,000,000.00, taking into account the applicant's commitments for other contracts.

The audited annual financial accounts, including balance sheet and profit and loss account for the last five years shall be submitted and must demonstrate the soundness of the applicant's financial position, showing long-term profitability. Where necessary, the Employer will make inquiries with the applicant's bankers.

3. Litigation History. The applicant shall provide accurate information on any current or past litigation or arbitration resulting from contracts completed or under execution by him over the last five years. A consistent history of awards against the applicant or any partner of a joint venture may result in failure of the application.

4. Joint ventures must satisfy the following minimum qualification requirements:

- (a) The lead partner shall meet not less than 50 percent of all the qualifying criteria for general experience and financial position specified above.

- (b) The other partners shall meet not less than 25 percent of all the qualifying criteria for general experience and financial position specified above.

- (c) The joint venture must satisfy collectively the criteria for financial position stated above, for which purpose the relevant figures for each of the partners shall be added to arrive at the joint venture's total capacity. Individual members must each satisfy the requirements for audited balance sheets and litigation.

Tender documents may be obtained from the office at the address below on the submission of a written application and upon payment of a non-refundable fee of 200.00 Euro or equivalent in a convertible currency. If requested, the documents may be dispatched by mail or courier outside of Macedonia upon payment of a non-refundable fee of 250.00 Euro.

All tenders must be accompanied by tender securities of 25,000.00 Euro for Lot 1a; 10,000.00 Euro for Lot 2a; 50,000.00 Euro for Lot 3 and 50,000.00 Euro for lot 4 or their equivalent in a convertible currency.

Tenders must be delivered to the office at the address of JP Vodovod, Kumanovo at or before 12:00 hours (local time) on August 14, 2003, at which time they will be opened in the presence of those tenderers' representatives who choose to attend.

The address of JP Vodovod is: JP Vodovod, Fetka Naskova Street 22, 1300 Kumanovo, Macedonia, Republic of.

A register of potential tenderers who have purchased the tender documents may be inspected at the address below.

Prospective tenderers may obtain further information from, and inspect and acquire the tender documents at, the following office: MEAP Headquarters, Devol 44a, 1000 Skopje, Macedonia, Phone: +389 2 3091 773 & 3091 776, Fax: +389 2 3091 777, E-Mail: meaphq@meap-project.net

Purpose: Bidding Tender documentation from PROWA / MEAP. Acceptor: Komercijalna banka AD Skopje, Bank account 3000000000000133.

	Foreign Currency	Local Currency
Account numbers:	70801522-17315	8081522-8355

The Employers' addresses are as follows:

1) Contract Lot 1a: JP "Isar" Stip. JP "Isar", Gen. Mihajlo Apostolski Street 37, 2000 Stip, Macedonia, phone: +389 32 392 671, fax: +389 32 392 671.

2) Contract Lot 2a: JKP "Derven" Veles, JKP "Derven", Vardarska Street b.b., 1400 Veles, Macedonia, phone: +389 43 233 434, fax: +389 43 222 605,

3) Contract Lot 3: JPKD "Komunalec" Strumica, JPKD "Komunalec", 24 Octomvri Street 2, 2400 Strumica, Macedonia, phone: +389 34 346 341, fax: +389 34 346 548.

4) Contract Lot 4: JP "Vodovod" Kumanovo, JP "Vodovod" Kumanovo, Fetka Naskova Street 22, 1300 Kumanovo, Macedonia, phone: +389 31 420 323, fax: +389 31 423 144.

The Ministry of Transport and Communications address is: Plostad Crvena Skopska Opstina 4, 1000 Skopje, Republic of Macedonia. Contact person: Mr. Vasko Popovski, tel: +389 2 3145 425, fax: +389 2 3118 144, E-mail: popovski@mtc.gov.mk

Врз основа на член 11 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02- пречистен текст и бр. 24/03), Комисијата за јавни набавки на Министерството за животна средина и просторно планирање, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 19/1/2003

Општи одредби

1.1. Нарачател: Министерство за животна средина и просторно планирање со седиште на ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: градежно и инсталатерско - занаетчиски работи за реконструкција и адаптација на простор за лабораторија, од проектот "Мониторинг систем на реките во Македонија", во објектот на УХМР - Скопје.

1.3. Начин на спроведување на постапката за јавна набавка: јавната набавка се спроведува со отворен повик, согласно член 18 од Законот за јавни набавки.

1.4. Понудувачи.

Право на учество во јавната набавка има секое заинтересирано домашно и странско, правно и физичко лице, кое е регистрирано за вршење на дејност која е предмет на набавката.

2. Содржина на понудата

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- цена на чинење на работите искажана во денари,
- рок на извршување на работите,
- начин и услови на плаќање,
- рок на важност на понудата.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);
- Извод од судска регистрација за вршење на дејност;
- Документ за бонитет од Централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност и

- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена од нотар и не смеат да бидат постари од шест месеци.

2.3. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната дополнителна документација:

- Референтна листа на досега реализирани работи за последните 3 (три) години, со назначување на вкупната вредност на работите и инвеститорите;

- Список со опис на кадровска екипираност (име, презиме и степен на стручна подготовка) како и доказ за нивната стручност (дипломи сертификати и сл.);

- Список со техничка опрема и градежна механизација.

2.4. Странско правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач, доставува ревизорски извештај од странска реформирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

2.5. Понудувачот треба да достави рекламен, проспектен и друг вид на презентациски материјал, доколку располага со него.

3. Критериум за избор

3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- Цена	60 бода;
- Рок за извршување на работите	10 бода;
- Начин и услови на плаќање	5 бода;
- Референтна листа на досега реализирани работи	15 бода;
- Кадровска и техничка опременост	10 бода.

4. Тендерска документација

4.1. Комплетната содржина на понудата е дефинирана во тендерската документација.

4.2. Тендерската документација може да се подигне во просториите на набавувачот секој работен ден од 8:00 до 15:00 часот.

4.2.1. Понудувачите кои веќе имаат подигнато тендерска документација (по претходното барање), можат со истата потврда да дадат понуда, без нова уплата.

4.2.2. Сите понудувачи мора да достават ажурирани и комплетни документи за документација и понуда, према барањето.

4.3. За тендерската документација се плаќа надомест од 2000,00 денари на жиро-сметка број 12101152-0278710 депонент на Народна банка на Република Македонија, повик на бројот 725939-12 за корисникот Министерство за животна средина и просторно планирање, трезорска сметка 1000000000063095, со назнака за кој јавен повик е уплатата.

5. Начин и рок на доставување на понудата

5.1. Понудите да се достават во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки, и тоа во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице.

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт. На предната страна на ковертот, во горниот лев агол, треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на барањето за прибирање на понуди. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која може да се идентификува понудувачот.

Затворениот коверт треба да содржи уште два затворени, запечатени коверта. Едниот, внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот, внатрешен коверт ја содржи придружната и дополнителната документација и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рокот на доставување на понудите трае до 26.06.2003 година.

Отворањето на понудите ќе се изврши на ден 26.06.2003 година во 9 часот во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање.

5.4. Понудите може да се достават и преку пошта на адреса ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје, или да се предадат во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање, најдоцна до 15:00 часот секој работен ден, не подоцна од предвидениот рок за прибирање на понудите.

6. Завршни одредби

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според основот во ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

6.2. Дополнителни информации можат да се добијат на телефон број (02) 366-930 локал 158 или локал 134.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-108/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на Отворениот повик бр. 01-108/2003 е АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, со седиште на ул. "11 Октомври" бр. 9.

1.2. Предметот на набавката е прибирање на понуди за набавка на хемикалии дадени во прегледот во точка 2.1.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.4. Набавувачот го задржува правото, исполнувањето на предметната набавка да го додели на повеќе понудувачи.

2. ОБЕМ, РАСПРЕДЕЛБА ПО ПОДРУЖНИЦИ И РОКОВИ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА НАБАВКАТА

2.1. Обем и распределба на набавката по подружници:

Ред. бр.	БАРАНИ ПРОИЗВОДИ	РЕК Бито-ла	РЕК Осло-меј	Енер-гетика	ТЕЦ Него-тино	Вкупно
1.	Солна киселина 33% во цистерни (во т)		90	250	45	385
1.1	Солна киселина 33% во балони (во т)		60			60
2.	Натриум хидроксид-лужина 42-45% (т)	300	100	80	20	500
3.	Фери хлорид во цистерна (т)	30				30
3.1	Фери хлорид во балони (т)		40			40
4.	Алуминиум сулфат (т)		60			60
5.	Амонијак 27% (кг)	25000		600	5000	30600
6.	Хидразин хидрат 24% (кг)		2000	600		2600
7.	Тринатриум фосфат (кг)		2000			2000

2.2. Рокот за испорака на сите производи од предметната набавка е најмногу една година, односно, до целосно исполнување, во зависност од тоа кој услов побрзо ќе се исполни, sukcesивно со рок од два дена од поединечна порачка и по диспозиција на набавувачот.

2.3. Контакт телефони: 02/149-171.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот како и производителот на понудените производи (за секој производ поединечно).

3.2. Понудата може да го опфати целиот обем на набавката или само дел од позициите на набавката (дозволена е делумна понуда но не и во рамките на една од позициите).

3.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција (за која се конкурира) од обемот на набавката, како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 став 3 од ЗЈН ако набавката е од странство).

3.4. Единечните цени да се дадат на паритет ДДП магацин на набавувачот, истоварено - преточено според распоредот даден во точка 2 од овој повик, со сите неопходни трошоци и со посебно искажан данок на додана вредност на вкупната понуда и изразени во денари. Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута. При одлучувањето, договарањето и реализацијата на набавката ќе се применува продажниот берзански курс.

3.5. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање - само еден начин недвосмислено дефиниран.

3.6. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија (член 21 од ЗЈН).

3.7. Во понудата да стои дека се прифаќа рокот на извршување на поединечна порачка (од точка 2.2) направена од страна на набавувачот.

3.8. Понудата треба да има рок на важност.

3.9. Понудите од странските понудувачи (документација која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик од овластен преведувач.

4. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1 Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/2002). Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар. Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција.

4.2. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци придонеси и други давачки.

4.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1од член 26 од Законот за јавни набавки.

4.4. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција на износ од 5% од вкупната вредност на понудата (вредност на ДДП со ДДВ член 58 од ЗЈН).

4.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

4.5.1. список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години со количините, датумите и примачите,

4.5.2. технички карактеристики (спецификации) за производите што ги нуди со кои го потврдува квалитетот и стандардот на производите како и производителот - потеклото на понудените производи,

4.5.3. дозвола од Министерството за здравство за претмет со отрови.

4.6. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот повик, согласно член 31 став 2 од ЗЈН.

4.7. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки).

- | | |
|--------------------------------|------------|
| 5.1. Цена на набавката | 70 бодови, |
| 5.2. Начин и услови на плаќање | 30 бодови. |

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса АД "Електростопанство на Македонија", за Комисијата за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје.

6.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 24.06.2003 година во 11 часот, во просториите на АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, ул. "11 Октомври" бр. 9, Скопје, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/2002), Комисијата за јавни набавки на Општина Богданци, објавува

ОГРАНИЧЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 01/03 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕТХОДНО УТВРДУВАЊЕ НА ПОДОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ (ПРЕТКВАЛИФИКАЦИЈА, БЕЗ ЈАВНО ОТВОРАЊЕ)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1. Набавувач на јавниот повик е Општина Богданци - Богданци, ул. "Маршал Тито" бб.

2. Предмет на ограничениот јавен повик бр. 01/03 е прибирање на документација за претходно утврдување на подобност на понудувачите како можни носители на изведба на следните видови работи на подрачјето на Општина Богданци за 2003 година:

а) проектирање површини, реконструкција и санација на јавни и сообраќајни површини: сообраќајници, тротоари, јавни паркиралишта, спортски и детски игралишта, пешачки патеки и други јавни површини со завршен асфалтен слој (асфалт, бетон и други материјали);

б) проектирање и изградба на тротоари, пешачки патеки, јавни паркиралишта и други јавни површини со завршен слој од префабрикувани бетонски елементи;

в) проектирање, изградба на инфраструктурни системи: водоводна, хидрантска, канализациона (атмосферска и фекална) мрежа;

г) проектирање, изградба и реконструкција на јавното осветлување и проектирање, реконструкција и изместување на НН-електрична мрежа;

д) проектирање, изградба и реконструкција на јавни зелени површини;

ѓ) одржување на јавното осветлување;

е) набавка на материјали за одржување на јавното осветлување;

ж) изработка на спортски реквизити (кошеви, голови), детски реквизити (лулашки), урбана опрема (клучи, корпи за отпадоци, заштитни огради).

3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат правни и физички лица кои вршат соодветна стопанска дејност.

4. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.

II. СОДРЖИНА НА ПОВИКОТ

1. Комисијата за јавни набавки на Општина Богданци има потреба од претходно утврдување на подобност на понудувачите (претквалификација), преку документација врз основа на која ќе се оцени способноста на понудувачите за извршување на предметот на набавката (поз.а; поз.б; поз.в; поз.г; поз.ѓ; поз.з; поз.д; поз.е; поз.ж;).

2. Од утврдените подобни понудувачи ќе се побараат дополнителни понуди за извршување на работи предвидени со Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Богданци, Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта, улиците во населените места, сервисните и станбените улици и Програмата за јавно осветлување на Општина Богданци, сите за 2003 година, според динамиката утврдена од набавувачот - Општина Богданци.

3. Понудувачите кои вршат соодветна стопанска дејност, односно извршуваат градежни работи, своето учество на јавниот повик можат да го пријават врз основа на оценка дали ги исполнуваат условите утврдени со членот 38 од Законот за јавни набавки.

III. ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

1. Понудувачите со пријавата за понудата ги доставуваат следните документи:

- документ за техничко-технолошки бонитет: расположива опрема и други физички капацитети потребни за реализација на набавката, досегашното искуство (референтна листа) и стручен кадар (квалификација и број) за извршување на набавката (менаџерска способност);

- документ за економско-финансиски бонитет;

- потврда дека нема правосилна пресуда со која е изречена мерка за безбедност - забрана за вршење на дејноста;

- документ за регистрација на претпријатието за вршење на дејноста;

- потврда од надлежен суд дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација.

Документот за техничко-технолошкиот бонитет треба да се однесува за видот на работата (поз.а; поз.б; поз.в; поз.г; поз.д; поз.ѓ; поз.з; поз.д; поз.е; поз.ж;) од предметот на набавката за која понудувачите даваат своја понуда.

Понудувачите можат да дадат понуда за една или повеќе позиции од предметот на набавката.

Потребните документи се поднесуваат заверени кај нотар.

2. Документацијата и другите податоци се доставуваат во затворен плик, кој во горниот лев агол треба да носи ознака “не отворај”, бројот на јавниот повик и позицијата за која се дава понуда, истиот не треба да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

3. Рокот за прием на документацијата изнесува 21 ден од денот на објавувањето во средствата за информирање.

4. Документацијата се доставува до набавувачот: Општина Богданци - Богданци, ул. “Маршал Тито” бб.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

1. Документацијата што нема да биде доставена во утврдениот рок и која нема да биде изработена според барањата содржани во повикот, како и несоодветно комплетирана, нема да се разгледува.

Комисија за јавни набавки

Согласно член 17 и 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на Република Македонија” бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во ЈП “Македонијапат” - Скопје, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 18/2003

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач по овој отворен повик бр. 18/2003 е ЈП “Македонијапат” - Скопје, со седиште на ул. “Даме Груев” бр. 14, Скопје.

1.2. Предмет на набавката, прибирање на понуди за:
- Универзална машина за обележување на патишта со следните карактеристики:

- хидростатски погон со континуирана промена на брзината;

- брзински сегменти за работа и возење;

- автоматско подесување на ширината на линијата.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.4. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно член 18 од Законот за јавни набавки (“Службен весник на РМ” бр. 21/2002).

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот.

2.2. Понудата треба да го содржи името на производителот.

2.3. Понудата треба да ги содржи сите единечни и вкупни цени за секоја позиција од обемот на понудата како и вкупната вредност на целата понуда (со сите давачки согласно член 57 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство) и паритет ДДП магацин на набавувачот, со посебно искажан ДДВ на вкупната вредност на понудата изразена во МКД.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот на плаќање.

2.5. Понудата треба да го содржи рокот за испорака на машината.

2.6. Понудата треба да има рок на важност.

2.7. Понудата треба да го содржи потеклото на производителот на машината што е предмет на набавката.

2.8. Гаранција, сервис и обезбедени резервни делови.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиска и економска способност согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

Домашните понудувачи треба да достават документ за бонитет кој го издава Централниот регистар.

Странските понудувачи доставуваат ревизорски извештај од реномирана ревизорска институција. Доколку понудувачот не подлежи на изготвување на ревизорски извештај, во тој случај доставува доказ од надлежната институција дека не е во обврска да изготвува ревизорски извештај и во исто време доставува друг соодветен документ за својата економска и финансиска способност, издаден од соодветна институција.

3.3. Понудувачот треба да достави потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки.

3.4. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во став 1 од член 26 од Законот за јавни набавки.

3.5. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност, согласно член 25 од Законот за јавни набавки:

- каталози со основни технички карактеристики и упатства за ракување со машината;

- понудувачот да презентира дека за понудената машина вршел испорака на резервни делови од производителот.

3.6. Референтна листа за досегашни работи од ваков вид од производителот.

3.7. Претставниците на понудувачот треба да дадат писмено овластување за учество на отворениот јавен повик, согласно член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.8. Целокупната документација која се бара треба да е оригинална или заверени копии верни на оригиналот и не постари од 6 месеци освен ревизорскиот извештај.

4. МАКСИМАЛНА ЦЕНА

4.1. Максималната цена набавувачот ќе ја објави во согласност со член 22 од Законот за јавни набавки.

5. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН НАБАВУВАЧ

5.1. Критериумите за избор на најповолен понудувач се во согласност со член 27 од Законот за јавни набавки и тоа:

- квалитет на производот.....30 поени;
- цена.....30 поени;
- начин на плаќање.....20 поени;
- рок на испорака.....10 поени;
- референтна листа на производителот.....10 поени.

6. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

6.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рокот за доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

6.3. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: ЈП “Македонијапат” - Скопје, ул. “Даме Груев” бр. 14, за Комисијата за јавни набавки.

6.4. Отворање на понудите ќе се изврши на 27.06.2003 година (петок), во 12,00 часот во просториите на ЈП “Македонијапат” - Скопје, ул. “Даме Груев” бр. 14 - Скопје, во салата на VI кат, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

7.2. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/2002 и 24/2003), Комисијата за јавни набавки при ЈП за уредување на градежно земјиште и комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 03-133/2003 ЗА НАБАВКА НА ПОЛОВНО КОМУНАЛНО ВОЗИЛО ЗА ИЗНЕСУВАЊЕ НА СМЕТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: ЈП за уредување на градежно земјиште и комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово.

1.2. Предмет на набавката: Половно (употребувано), комунално возило во функционална состојба за изнесување на смет со капацитет од 12-15 м, сила на моторот 120-200 КС и рок на испорака 15 дена од потпишувањето на договорот.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

Податоците за понудувачот (содржани во Законот за јавни набавки), цена на понудата во денари, начин и услови на плаќање и рок на испорака.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ПОНУДУВАЧОТ КОЈА ТРЕБА ДА СЕ ДОСТАВИ СО ПОНУДАТА

3.1. Опфатена во член 26 од Законот за јавни набавки, по можност оригинал или заверено копие од оригиналот.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4.1. Цена на возилото | 40 бода; |
| 4.2. Рок на испорака | 10 бода; |
| 4.3. Начин на плаќање | 10 бода; |
| 4.4. Технички карактеристики | 30 бода; |
| 4.5. Референтна листа | 10 бода. |

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Согласно член 55, 56 и 57 од ЗЈН-пречистен текст во рок од 10 дена од последната објава во средствата за информирање до Комисијата за јавни набавки при ЈП за уредување на градежно земјиште и уредување на комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Секој понудувач има право да учествува само со 1 понуда, се она што не е наведено во понудата ќе се применува регулативата на Законот за јавни набавки, а за терминот на отворањето на понудите, понудувачите ќе бидат дополнително известени.

Дополнителни информации можат да се добијат на тел. 031 481-202 лок. 29 во ЈП за уредување на градежно земјиште и комунална инфраструктура „Кратово“ од Кратово.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 став 1 алинеја 1, член 16 и член 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/98, 50/01, 2/02 и 21/02), Комисијата за јавни набавки на Бирото за стокни резерви, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-866/2 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ИМОТ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач: Биро за стокни резерви, ул. “Орце Николов“ бр. 71 - Скопје.

1.2. Предмет на набавката е осигурување на имотот на Бирото за стокни резерви и тоа:

а) Градежни објекти и целокупна опрема во објектите, на територијата на Република Македонија, од опасности од пожар и други опасности;

б) Стоките во стокните резерви во сопствени и изнајмени магацини и резервоарски капацитети од опасности од пожар и други опасности.

1.3. Спецификацијата, односно тендерската документација понудувачите можат да ја подигнат во просториите на Бирото за стокни резерви на ул. “Орце Николов“ бр. 71 - Скопје, секој работен ден од 8,30 до 15,30 часот.

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни лица што се регистрирани за вршење на соодветната дејност.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик со јавно отворање согласно одредбите на Законот за јавни набавки.

1.6. Предметот на набавката е делив.

2. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

2.1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2.2. Обемот на покритие на осигурувањето со наброени ризици, одделно за објектите и за стоките.

2.3. Висината на стапките за осигурување да биде искажана одделно за стоките од стокните резерви и објектите, изразена во проценти. Висината на стапките на осигурување да биде искажана одделно за опасности од пожар и други опасности за кражба.

2.4. Бонификации-попусти по разни основи, по предметот на осигурување.

2.5. Начин, услови и рок на плаќање на премијата.

2.6. Рок на исплата на штети.

2.7. Рок на важност на понудата.

3. ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Понудувачот треба да приложи доказ за финансиската и економската способност, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Акт за основање на друштвото и решение за упис во трговскиот регистар.

3.3. Дозвола за основање и работа согласно член 13 од Законот за осигурување.

3.4. Решение за ДДВ издадено од Управата за јавни приходи.

3.5. Доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и дека со правосилна пресуда не им е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејноста (извод од судска евиденција или друг соодветен документ) или изјава потпишана од одговорното лице кај понудувачот.

3.6. Референца за компанијата.

3.7. Валидна банкарска гаранција на износ од 5% од вредноста на понудата, во смисла на член 58 од Законот за јавни набавки.

3.8. Писмено овластување за претставникот на понудувачот за учество на јавното отворање.

3.9. Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена на нотар.

3.10. Странските правни лица се должни понудата и придружната документација да ги достават преведени на македонски јазик од овластен судски преведувач и заверени на нотар.

4. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

4.1. Висина на премиска стапка до 30 поени.

4.2. Бонификација-попусти по разни основи до 20 поени.

- 4.3. Обем на покритие на осигурувањето до 20 поени.
 4.4. Рок и начин на плаќање на премијата до 15 поени.
 4.5. Рок на исплата на штетите до 15 поени.

5. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата со придружната документација да се достави на адреса Биро за стоконни резерви, ул. "Орце Николов" бр. 71 - Скопје, по пошта или директно преку архивата на Бирото.

5.2. Понудите се доставуваат во согласност со членовите 55-57 од Законот за јавни набавки.

5.3. Рокот за доставување на понудите е до денот на јавното отворање, односно 27.06.2003 година до 11,30 часот.

5.4. Отворањето на понудите ќе се изврши на 27.06.2003 година, во 12,00 часот во просториите на Бирото за стоконните резерви на ул. "Орце Николов" бр. 71 - Скопје.

5.5. Понудата треба да се достави во еден оригинален примерок, заверена и потпишана од одговорно лице.

5.6. Секој учесник може да достави само една понуда.

5.7. Понудите кои не ги содржат сите горенаведени податоци и придружна документација ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка.

5.8. Понудите кои ќе бидат доставени по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Комисија за јавни набавки

ОБЈАВА

Врз основа на член 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија ("Службен весник на РМ" бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/2001, 26/2002 и 46/2002), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец мај 2003 година во однос на месец април 2003 година е повисока за 0,6%.

2. Правото на пораст на платите за месец мај 2003 година во однос на месец април 2003 година за работодавците од членот 3 став 1 изнесува 0,3%.

Бр. 08-3443/1
3 јуни 2003 година
Скопје

Министер,
Јован Манасијевски, с.р.

СОДРЖИНА

	Страница
891. Указ бр. 63 од Претседателот на Република Македонија.....	1
892. Указ бр. 64 од Претседателот на Република Македонија.....	1
893. Закон за изменување и дополнување на Законот за енергетика.....	1
894. Закон за изменување и дополнување на Законот за угостителската и туристичката дејност	3

895. Закон за изменување и дополнување на Законот за трговијата.....	6
896. Одлука за доделување средства за поддршка и постапка за критериуми и селекција на кандидати за користење на средствата за последипломски студии во странство за 2003/2004 година.....	7
897. Одлука за доделување на земјоделска поддршка.....	7
898. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за утврдување мрежа на јавни установи за социјална заштита.....	8
899. Решение за разрешување и именување претседател и членови на Управниот одбор на Македонскиот народен театар - Скопје..	8
900. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈВП "Водостопанство на Македонија" - Скопје.....	8
901. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со шуми "Македонски шуми" - Скопје.....	8
902. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за берзанско работење "Агро Берза" - Скопје.....	8
903. Решение за именување членови на Управниот одбор на ЈП за стопанисување со пасишта - Скопје.....	9
904. Решение за именување членови на Управниот одбор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола	9
905. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за земјоделство - Скопје.....	9
906. Решение за именување членови на Управниот одбор на Фондот за водите - Скопје..	9
907. Решение за определување раководител и членови на меѓуресурска работна група за изработка на стратески одбранбен преглед на Република Македонија.....	9
908. Правилник за формата и содржината на службената легитимација и формата на значката на финансиската полиција.....	9
909. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	11
910. Решение за ставање во примена на установен катастар на недвижности.....	11
911. Одлука на Комисијата за хартии од вредност.....	11
912. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	12
913. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	12
914. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	12
915. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	13
916. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност.....	13
917. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	13
Исправка на Правилникот за формата и содржината на обрасците за прекугранично пренесување на опасен отпад.....	13
Објава за стапката на трошоците на живот за месец мај 2003 година.....	40

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.- Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Борис Тренески.

Телефони 3298-860, 3298-769. Телефакс 3112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.